

ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НА "SONY" ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

SONY®

<u>Град</u>	<u>Сервис</u>	<u>Адреса</u>	<u>Телефон</u>
Битола	Тринитрон	нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4 E-mail: btsony@mt.net.mk	++389 47 227236
Гевгелија	Ват	ул. „7-ми Ноември“ бр.4 E-mail: watt@mt.net.mk	++389 34 211804
Охрид	Рит Електроника	бул. „Туристичка“ бр.44А E-mail: ritel@mt.net.mk	++389 46 261281
Скопје	Видео Дата	ул. „Брадфордска“ бр.1 E-mail: info@videodata.com.mk	++389 2 3081700

За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:

ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk

Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium

■ DVD Домашно
■ КИНО

Упатство за употреба

DAV-F200



Дополнителни информации и одговори на
вашиите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


За превенција од пожар и струен удар, не го изложувајте уредот на дожд и влага.

Не го инсталирајте уредот во вграден простор, на пример полица и сл.

За да не дојде до пожар, не ги покривајте отворите за вентилација со весници, чаршафи, завеси и слично.

Не ставајте запалени свеќи на уредот. Не ставајте садови со вода (на пример вази) врз уредот за да не дојде до пожар. Батериите инсталирани во производот не смеат да се изложуваат на интензивна топлина, како сонце, оган и сл.

Уредот е наменет само за домашна употреба.



Уредот е класифициран како ласерски производ од прва класа. На задниот долен дел од уредот е нанесена оваа ознака.



Исфрлување на стара електрична и електронска опрема (Применливо во Европската унија и други земји со посебни собирни центри)

Овој симбол на апаратот Ви укажува дека апаратот не треба да го третираме како обичниот домашен отпад. Наместо тоа тој треба да се однесе во најблискиот собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на овој производ, Вие помагате да се спречат негативните последици за околината и човечкото здравје, што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој продукт. Рециклирањето на составните материјали помага во зачувувањето на природата. За подетални информации околу рециклирањето, контактирајте ја локалната канцеларија, сервисот за комунална хигиена или продавницата каде што сте го купиле производот.



Отпад на батерии апликативно во Европската Унија и државите со посебни колективни системи за рециклирање)

Овој симбол на батериите и на нивното пакување укажува дека батериите не треба да се третираат како обичен отпад. Со прафило исфрлање на батериите, ќе помогнете во спречувањето на појава на потенцијално негативни последици на животната средина и човечкото здравје кои во спротивно може да се загрози поради неправилното исфрлање на батериите. Со рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во заштитата на природните ресурси.

За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за кои е потребна перманентна конекција со вградената батерија, оваа батерија треба да се замени само од квалификуван персонал. За да се уверите дека батериите ќе бидат правилно третирани, предадете го овој производ кога ќе биде скоро потрошен на колективен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа како да ги извадите батериите од производот. Предадете ги потрошените батерии на колективен центар за отпад на батерии. За повеќе детали и информации за рециклирањето на батериите, контактирајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот.

Производител на овој уред е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Авторизиран дистрибутер за EMC и безбедна употреба на овој уред е prod Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За прашања околу сервис и гаранција, обратете се на адресата дадена на документите за гаранција.

Мерки на претпазливост

Сигурност

- Доколку некој предмет влезе низ отворите за вентилација, веднаш исклучете го уредот од струја и повикајте го овластениот сервисер.
- Сè додека кабелот за струја е вклучен во струјниот приклучок, уредот е под напон.
- Доколку планирате подолго време да не го користите уредот, исклучете го од струја. При исклучувањето, не го влечете самиот кабел. Повлечете ја приклучната вилушка (контактот).



ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Почитувани клиенти,

Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY". "SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување со резервни делови во рок од 5 години.

Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четирнаесет) дена, гарантниот рок се продолжува за онолку време колку што траела поправката.

Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ќе биде заменет со нов.

Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради некавалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подолу.

Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.

Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од гаранцијата према своите купувачи.

Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон блок од продавницата од каде е купен производот.

Гаранцијата не важи во следните случаи:

Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување (употреба).

Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за преправање на податоците во гарантниот лист.

Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на производот.

Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени (модификации).

Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.

Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.

SONY®

ГАРАНТЕН ЛИСТ



Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подолу. Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во продавницата од каде е купен производот.

Вид на производ:

Модел (тип):

Фабрички број:

XXXXXXXXXXXX

Купувач

Адреса-Телефон:

Фирма увозник:

Датум на продажба:

Број на фактура (сметкопотврда):

Продавач (адреса и телефон):

Потпис и печат:

Датум:

Сериски Бр. 1234567890

Околу ова упатство за употреба



- Инструкциите во ова упатство опишуваат како да се ракува со далечинскиот уред. Можете да ги користите и копчињата на самиот плеер ако имаат слични имиња како оние на далечинското.
- Контролното мени може да варира зависно од регионот.
- "DVD" може да се користи како општ термин за DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R, и DVD- RW/DVD-R.
- Фабричките подесувања се подвлечени.

Содржина

Околу упатството за употреба.....	3
Дискови кои можат да се репродуцираат.....	5
Почеток	
Чекор 1: Поставување на системот.....	11
Чекор 2: Поврзување.....	15
Чекор 3: Изведување на Quick Setup	26
Чекор 4: Менување на изворот за звук	29
Диск	
Репродукција на диск.....	30
Режими за репродукција.....	35
Пребарување/селектирање.....	38
MP3 фајлови/JPEG фајлови.....	41
DivX® Видео.....	45
Забрана за репродукција на диск.....	47
Прилагодување на звукот	
Уживајте во сараунд звук преку режимот за декодирање.....	50
Избор на звучен режим.....	52
Multiplex Broadcast Звук.....	53
Радио	
Меморирање на станици.....	54
Слушање на радио.....	55
Радио системски податоци (RDS).....	57
Контрола на HDMI/Надворешни аудио уреди	
Контрола на HDMI функции за “BRAVIA” Sync	58
Репродукција на аудио фајлови/JPEG фајлови на USB уред.....	61
Префрлување песни на USB	70
Употреба на DIGITAL MEDIA PORT Адаптер	73
Други операции	
Употреба на екранот за дотерување..	74
Дотерување на каснењето меѓу сликата и звукот	80
Менување на влезен степен на звукот	80
Уживајте во звукот на тивко.....	81

Употреба на тајмер.....	81
Промена на светлината на предниот панел на плеерот	82
Преглед на информации за диск.....	83
Контролирање ТВ со добиеното далечинско	86
Ресетирање.....	88
Дополнителни информации	
Предупредување.....	90
Забелешки околу дисковите.....	91
Непријатности.....	92
Само-дијагноза.....	100
Спецификации.....	101
Речник.....	102
Листа на јазични кодови.....	104
Индекс на делови и контроли.....	105
Водич низ менито на дисплејот.....	110
Индекс.....	114

Листа на Контролно мени кај USB уред

Тема	Име на тема, функција, тип на диск
	[REPEAT] (стр. 66) За континуирано повторување на USB уред (сите фолдери/фајлови) или само повторување на еден фолдер или фајл.
	[BROWSING] (стр. 65) За приказ на листа на фолдери/JPEG фајлови.
	[DATE] (стр. 69) За приказ на датумот кога била направена сликата со дигитален фотоапарат.
	[INTERVAL] (стр. 64) За подесување на времетраење во кое ќе се прикажуваат слајдовите на ТВ екранот.
	[EFFECT] (стр. 65) За избор на ефекти кои ќе се користат додека трае слајд шоуто.
	[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 62, 63) За избор на тип на приказ на датум; аудио/ JPEG фајл, кога се емитуваат на USB уред.
	[USB RECORDING] (стр. 70, 71) За снимање на траки на аудио CD или префрлување на MP3 фајлови од DATA CD на USB уред.
	[SHUFFLE] Можете да репродуцирате по случаен избор.
	[TRACK] Можете да селектирате лента за репродуцирање.
	[FOLDER] Можете да селектирате фолдер за репродуцирање.
	[FILE] Можете да селектирате JPEG фајл за репродуцирање.
	[TIME] Можете да го проверите поминатото време и преостанатото време за репродукција.

Совет

- Индикаторот на менито свети во жолта боја при  → , освен ако не селектирате [OFF], ([PROGRAM], [SHUFFLE] и [REPEAT] само). [ORIGINAL/PLAY LIST] индикаторот свети во жолта боја кога ќе селектирате [PLAY LIST] (фабричко подесување).

	[DISC MENU] (стр. 38) За приказ на DVD мени.	DVD-V
	[BROWSING] (стр. 43) За приказ на листа на фолдери/JPEG фајлови.	DATA-CD DATA DVD
	[SETUP] (стр. 74) [QUICK] (стр. 26) За да направите основно подесување. Со брзото подесување можете да го селектирате бараниот јазик, пропорцијата на ТВ екранот, и да одлучите дали сакате почеток на Автоматска калибрација, или не. [CUSTOM] За дополнителни подесувања, покрај функциите во брзото подесување.	DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD
	[FOLDER] (стр. 39) За избор на фолдер кој сакате да се емитува.	DATA-CD DATA DVD
	[FILE] (стр. 39) За селектирање на JPEG фајл или DivX видео фајл.	DATA-CD DATA DVD
	[DATE] (стр. 86) За приказ на датумот кога е направена сликата на дигитален фотоапарат.	DATA-CD DATA DVD
	[INTERVAL] (стр. 44) За подесување на времетраење во кое ќе се прикажуваат слајдовите на ТВ екранот.	DATA-CD DATA DVD
	[EFFECT] (стр. 45) За избор на ефекти кои ќе се користат додека трае слајд шоуто.	DATA-CD DATA DVD
	[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 44) Избор на приказ на датумот; MP3 / JPEG фајл, или и двете кога се репродуцира DATA CD/DATA DVD.	DATA-CD DATA DVD

* Ове теми не се прикажуваат кога се емитува DATA CD/DATA DVD со DivX видео фајлови.

Дискови кои можат да се репродуцираат

Тип	Лого на дискот	Карактеристики	Икона
DVD VIDEO	 	<ul style="list-style-type: none"> DVD VIDEO DVD-R/DVD-RW во DVD VIDEO формат или видео режим DVD+R/DVD+RW во DVD VIDEO формат 	DVD-V
VR (Video Recording) режим	 	<ul style="list-style-type: none"> DVD-R/DVD-RW во VR (Video Recording) режим (освен за DVD-R DL) 	DVD-VR
VIDEO CD		<ul style="list-style-type: none"> VIDEO CD (Верз. 1.1 и 2.0 дискови) Супер VCD CD-R/CD-RW/CD-ROM во CD формат или VCD формат 	VIDEO CD
DATA CD	–	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/CD-RW/CD-ROM во DATA CD формат, содржи MP3 фајлови¹⁾, JPEG фајлови²⁾, и DivX видео фајлови³⁾⁴⁾, кои се во согласност со ISO 9660⁵⁾ Ниво 1/Ниво 2, или Joliet. 	DATA-CD
DATA DVD	–	<ul style="list-style-type: none"> DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW во DATA DVD формат, содржи MP3 фајлови¹⁾, JPEG фајлови²⁾, и DivX видео фајлови³⁾⁴⁾, и се во согласност со UDF (Универзален диск формат) 	DATA DVD

¹⁾MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандарден формат според ISO/MPEG за компресирани аудио податоци. MP3 фајловите мораат да бидат во MPEG1 Audio Layer 3 формат.

²⁾JPEG фајловите мораат да ги задоволуваат DCF стандардите за формат. (DCF “Правило за дизајнирање на системски фајлови на камера”: Стандардите за слики за дигитални фотоапарати се регулирани од Јапонска Асоцијација за Електронска и Информативна Технологија (JEITA).)

3) DivX® е компресиран видео фајл, развиен од DivX, Inc.

4) DivX, DivX Certified, и сличните логоа се заштитени марки на DivX, Inc. и се користат само со лиценца.

5) Логичен формат на фајлови и фолдери на CD-ROM, дефинирани со ISO (Интернационална Организација за Стандардизација).

“DVD-RW,” “DVD+RW,” “DVD+R,” “DVD VIDEO,” и “CD” логоата се заштитени марки.

Дискови кои системот не може да ги репродуцира

Системот не може да ги репродуцира следниве дискови:

- CD-ROM/CD-R/CD-RW различни од форматите впишани на стр. 5.
- CD-ROM снимани во PHOTO CD формат
- Делови од CD-Extra
- CD Графички дискови
- DVD Аудио
- DATA DVD кое не содржи MP3 фајлови, JPEG фајлови, или DivX видео фајлови.
- DVD-RAM
- Супер аудио CD

Исто така, системот не може да ги репродуцира и овие дискови:

- DVD VIDEO со различен регионален код (стр. 7)
- Дискови со невообичаен облик (пр., срце)
- Дискови со залепена хартија или стикер.
- Дискови на кои има залепено фолија од целофан.

Околу CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Некои DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R, или CD-R/CD-RW дискови нема да можат да се репродуцираат на овој плеер поради лошиот квалитет на снимката или лошата состојба на дискот, како и поради карактеристиките на уредот со кој е снимен и авторската заштита.

Дискот нема да се репродуцира доколку не е соодветно финализиран. За повеќе информации, проучете го упатството на уредот со кој го снимате дискот. Имајте во предвид дека некои функции не се достапни кај DVD+RW/DVD+R дисковите, дури и ако тие се соодветно финализирани. Во овој случај, пуштете го дискот вообичаено. Покрај тоа, некои DATA CD/DATA DVD дискови креирани во Packet Write формат нема да можат да се репродуцираат.

Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторските права

Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD) стандард. Во последно време, дискографските куќи започнаа да пуштаат во продажба мноштво дискови со заштита на авторските права. Имајте во предвид дека некои од овие дискови не подлежат на општиот CD стандард и не можат да се репродуцираат со овој плеер.


Двојни дискови

Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD) стандард. Двослојните и двостраните дискови содржат DVD материјал снимен на едната страна, а дигитален аудио материјал снимен на другата страна.

Имајте во предвид дека аудио страната од двојните дискови може да не се репродуцира со овој плеер, бидејќи ваквите дискови не се во согласност со CD стандардот.

“DualDisc” (двоен диск) и заштитена трговска ознака на RIAA (Асоцијација на снимачката индустрија на Америка).

Пример: Контролно мени 1 при репродукција на DVD VIDEO.



За да го исклучите дисплејот


Копче **DISPLAY**.

Листа на теми во Контролно мени (освен за USB уред)

Тема	Име на тема, функција, тип на диск
	[TITLE] (стр. 39)/[SCENE] (стр. 39)/[TRACK] (стр. 39) За да селектирате наслов, сцена или поглавје за репродукција. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[CHAPTER] (стр. 39)/[INDEX] (стр. 39) За селектирање на поглавје или индекс за репродукција. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[TRACK] (стр. 39) За да селектирате трака. CD DATA-CD DATA DVD
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 39) За избор на тип на наслови (DVD-RW/DVD-R), оригиналниот [ORIGINAL] или обработениот [PLAY LIST]. DVD-VR
	[TIME] (стр. 40) За проверка на тековно и вкупно време на репродукција. Внесување на временски код за пребарување на слика или музика. Системот прикажува DVD/Super Audio CD DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD
	[PROGRAM] (стр. 35) За избор на трака за репродуцирање по сопствен редослед. VIDEO CD CD
	[SHUFFLE] (стр. 36) Може да репродуцирате по случаен избор. VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD
	[REPEAT] (стр. 37) За репродукција на цел диск (сите наслови, траки, фолдери, фајлови) континуирано, или по еден наслов, трака, фолдер, фајл. DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD

Водич во контролното мени

Можете да го користите контролното мени за преглед на информациите.



Притискајте **DISPLAY** континуирано.

Со секое притискање на **DISPLAY**, Контролното мени се менува:

① → ② → ... → ① → ...

- 1 Контролно мени 1
- 2 Контролно мени 2 (ако е достапно)
- 3 Исклучување на контролното мени

Забелешка

- Контролното мени се појавува при “DVD,” “USB,” функција.

Приказ на Контролно мени

Приказот на Контролното мени 1 и 2 ќе претстави различни теми зависно од типот на дискот. За детали, погледнете на страните во загради.

Забелешка за DualDiscs


DualDisc е диск со две страни кој Ви помага да снимите DVD материјал на едната страна со дигитален аудио материјал од другата страна. Сепак, пред да се прилагоди страната со аудио материјал во стандардите за Compact Disc (CD), репродукцијата на овој производ не се гарантира.

Мулти-сесиски дискови CD

- Овој систем може да репродуцира мулти-сесиски CD-а кога MP3 фајлот е содржан на првата сесија. Сите наредни MP3 фајлови снимени на понатамошните сесии исто така можат да се репродуцираат.
- Системот може да репродуцира мулти-сесиско CD кога JPEG. Сите наредни JPEG фајлови снимени на понатамошните сесии исто така можат да се репродуцираат.
- Ако MP3 фајл и JPEG фајл во CD формат или CD формат се снимаат на првата сесија, само првата сесија може да се репродуцира.

Регионални кодови

Овој систем има регионален код кој е испечатен на задниот дел на уредот, и може да репродуцира само DVD дискови кои имаат ист регионален код.

DVD VIDEO со ознака  ќе се репродуцира на овој систем.

Плеерот нема да може да репродуцира DVD VIDEO дискови на кои е снимен друг регионален код (дискови наменети само за репродукција). Овој систем е наменет за заштита на авторските права.

Забелешки за операциите при репродукција на DVD или VIDEO CD

Некои функции за репродукција на DVD диск и VIDEO CD може да се наменски поставени од производителот на софтвер. Бидејќи плеерот ги репродуцира овие дискови во согласност со содржината дизајнирана од производителот на софтвер, некои функции може да не бидат достапни. Прочетете го упатството за употреба кое сте го добиле со DVD дискот или VIDEO CD.

Авторски права

Во овој производ е вградена технологија за заштита на авторските права која се однесува на правата за патентите и останатата интелектуална сопственост. Употребата на технологијата за заштита на авторските права мора да биде овластена од Macrovision и е наменета само за домашно прикажување и друго ограничено прикажување, освен ако не е поинаку одредено од Macrovision.

Овој систем има вграден Dolby* Digital и Dolby Pro Logic (II) матрикс сараунд декодер и DTS** Дигитален сараунд систем.

* Произведени под лиценца на Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic и двоен -D симбол се заштитени марки на Dolby Laboratories.


** Произведено под лиценца на U.S. Патент #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & други US и пошироко во светот .

DTS и DTS Дигитален излез се регистрирани марки и DTS логото и симболот се заштитени марки на DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Сите права се задржани.

Системот има вградено Висока Мултимедијална Интерфејс (HDMI™) технологија. HDMI, HDMI логото и Висока Мултимедијална Интерфејс Технологијата се заштитени и регистрирани марки на HDMI Licensing LLC.

“BRAVIA” се заштитени марки на Sony Corporation.

A - L	M - Z	ОПИС НА КОПЧИЊАТА
ANALOG 22 (87)	MENU/HOME 29 (87)	Бројчани копч. 4 (34, 54, 86)
ANGLE 6 (32)	MUTING 26 (30)	⏻ (on/standby) 1 (25, 26, 30)
AUDIO 31 (32, 53)	NIGHT 33 (81)	TV ⏻ (on/standby) 20 (86)
CLEAR 32 (36, 56, 74)	ONE-TOUCH PLAY 35 (59)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 15 (25, 26, 35, 54)
D.TUNING 23 (55)	PICTURE NAVI 16 (42)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ REPLAY/ADVANCE 24 (30)
DIGITAL 3 (87)	PRESET +/- 9 (55)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 9 (30)
DIMMER 22 (82)	PROG +/- 11 (87)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 28 (30)
DISPLAY 21 (56, 83)	REPEAT 3 (37, 66)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 28 (30)
DVD MENU 7 (38)	SLEEP 34 (81)	▶ (play) 10 (30)
DVD TOP MENU 30 (38)	SOUND MODE +/- 11 (52)	■ (stop) 25 (30)
ENTER* 5 (25, 26, 35, 54)	SUBTITLE 23 (32)	⏸ (pause) 27 (30)
FUNCTION 2 (29, 30)	SYSTEM MENU 8 (25, 80, 82)	⏻ DISPLAY** 29 (26, 35)
	THEATER/THEATRE 19 (58)	♻️ RETURN 14 (34)
	TOUCH 17 (52)	▲ (eject) 18 (30)
	TOOLS/OPTIONS 8 (87)	-/- 5 (87)
	TUNING +/- 28 (54)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 21 (87)
	TV 13 (86)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 32 (87)
	TV VOL +/- 12 (87)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 30 (87)
	VOLUME +/- 12 (30)	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 7 (87)
		⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸ 11 (87)




*ENTER копчето има иста функција како и ⊕ копчето. Кога ракувате со ТВ, ENTER копчето се користи за избор на кана, а копче ⊕ се користи за избор на теми од менито (стр. 87).


**Ова копче се достапно за “DVD,” или “DMPORT” функција. Зависно од DIGITAL MEDIA PORT адаптерот, ова копче можеби нема да работи.

Субвуфер

Поглед одпозади



Поглед одоздола



- 1 Отвор за вентилација
- 2 SPEAKER (FRONT R/FRONT L) приклучок (16)

- 3 SYSTEM CONTROL приклучок (16)

Почеток


После вадењето на амбалажата

- Контролна единица (a)
- Предни звучници (2)
- Субвуфер (1)
- Капак за држачот (1)
- Навртки (4)
- Семринг (капак за држач) (2)
- FM антена (1)
- Видео кабел (1)
- Врвка за каблите (1)
- Далечински управувач (1)
- R6 (големина AA) батерии (2)
- Упатство за употреба
- Мапа за поврзување на звучниците и ТВ (додаток).

Употреба на далечинското

Ставање батерии во далечинскиот управувач

Ставете две батерии од типот R6 (големина AA) (следуваат) притоа внимавајте ознаките + и — на батеријата да се поклопат со истите ознаки на депото за батерии на управувачот.



Забелешка

- Не го оставајте далечинскиот управувач на жешки и влажни места.
- Не комбинирајте стари и нови батерии.
- Внимавајте да не влезе некој предмет во внатрешноста на управувачот, особено кога ги менувате батериите.

- Доколку планирате подолго време да не го користите управувачот, извадете ги батериите за да не дојде до нивно протекување и корозија.


За функционирањето на далечинското

Можете да управувате со овој систем и ТВ со помош на добиеното далечинско.

■ Работа со систем

Притиснете ТВ така да светне ТВ четири пати.

Далечинското влегува во режим за работа со системот. Кога го употребувате системот, насочете го далечинскиот кон сензорот што е на апаратот.




Сензор за далечинското

■ Работа со ТВ

Притиснете ТВ така да светне за 1 секунда.


Далечинското влегува во режим за работа со ТВ. Кога го употребувате ТВ, далечинското насочете кон ТВ. За повеќе детали, видете “Контролирање на ТВ со далечински управувач“ (стр.86).




Забелешка

- Не го изложувајте далечинскиот сензор на директна сончева светлина или светлечки апарати. Така можете да предизвикате дефект.

Дисплеј на преден панел



- 1 Се пали кога е дотеран тајмерот (81)
- 2 Се пали кога звукот на системот е пригушен (31, 87)
- 3 Го прикажува статусот на USB
- 4 Свети кога се прима радио станица. (само радио) (54)
- 5 Се пали кога информациите за времето на насловот или поглавје ќе се појават на екранот на предниот панел (DVD само)
- 6 Стерео/Моно ефект (само радиот) (54)
- 7 Свети кога е ставен NTSC диск.
- 8 Свети кога CD или DATA CD е ставено (5)
- 9 Свети кога е ставен диск.
- 10 Моментален сараунд формат (освен за JPEG формат)
- 11 Свети кога е вклучен ноќен режим. (81)
- 12 Свети кога HDMI OUT приклучокот е правилно поврзан со HDCP (Highbandwidth digital Content Protection) компатибилен уред со HDMI или DVI (Digital Visual Interface) влез. (19)
- 13 Тековен режим за повторување (37, 66)
- 14 Свети кога системот произведува прогресивен сигнал (DVD/USB функција само) (27)
- 15 Го прикажува статусот на системот како поглавје, наслов, или број на лента, информации за време, радио фреквенција, статус за репродукција, декодирање режим и т.н.
- 16 Тековен сараунд ефект (освен за JPEG фајл)
- 17 Статус за репродукција



Поглед од лева страна

- | | |
|---|--|
| 1 Антена (FM75Ω COAXIAL) прикл. (22) | 7 CSAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL) приклучок (20) |
| 2 VIDEO OUT (COMPONENT) приклучок (19) | 8 TV (DIGITAL IN OPTICAL) приклучок (19) |
| 3 TV (AUDIO IN R/L) приклучок (19) | 9 DIGITAL OUT (COAXIAL) (DVD функција само) приклучок (20) |
| 4 VIDEO OUT (VIDEO) приклучок (19) | 10 DMPORT приклучок (20, 73) |
| 5 SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) приклучок (20) | 11 USB приклучок (61) |
| 6 HDMI OUT приклучок (19) | 12 Капак за панелот (16, 23) |


Чекор 1: Позиционирање на системот

За најдобар сараунд звук, сите звучници освен субвуферот треба да се постават на еднакво растојание од позицијата на слушање. (A).

Сепак, овој систем дозволува да го поставите централниот звучник до 1.6 метри (5 ft) поблиску (B) и сараунд звучниците до 5.0 метри (16 ft) поблиску (C) кон предните звучници.

Предните звучници можат да се постават на 1.0 до 7.0 метри (3 до 23 ft) (A) од позицијата на слушање.


Поставете го системот како илустрацијата подолу.



- A Преден звучник (L (лев))
- B Преден звучник (R (десен))
- C Субвуфер
- D Контролна единица

Забелешка

- Оставете простор за ставање/вадење на дискот (отприлика 15 см) од десната страна на главната единица кога во близина ставате предмети како на пр. звучник.



- Не ги поставувајте звучниците на нерамна подлога.
- На ги поставувајте звучниците на места кои се:
 - Премногу жешки или премногу студени.
 - Полни со прашина и нечистотија.
 - Многу влажни.
 - Подложни на вибрации.
 - Изложени на директна сончева светлина.
- Посебно внимание обратете кога ги монтирате звучниците и нивните стајци (не се испорачани) на под кој е премачкан со восок, масло, средство за полирање и слично. На звучниците можат да се јават дамки и да се уништи бојата.
- Не користете никакви абразивни средства, прашоци за стругање или хемикалии (алкохол, бензин) за чистење на звучниците.
- Не ги наведнувајте или закачувајте за звучниците, бидејќи звучникот може да падне.
- На ТВ екранот може да се случи извртување на сликата во зависност од местото на субвуферот. Во овој случај, тргнете го субвуферот понастрана од ТВ.
- Не ги блокирајте вентилациските отвори на субвуферот (стр.108).

- Не ги ставајте рацете врз драјверот за звучникот кога го дигате субвуферот. Така драјверот за звучниците може да се оштети. Кога дигате, стапалата држете ги на субвуферот.




Совет

- Препорачливо субвуферот да се стави на тврд под.
- Исто така субвуферот можете да го ставите од било која страна, свртено кон позицијата за слушање.


Ефикасно користење на звучниците

Поставте ги звучниците така да растојанието меѓу секој звучник и местото на слушање (A и B) да биде исто (од 0.0 до 7.0 метри).



Забелешка

- Двата предни звучника ставете ги одвоено на исто растојание од местото на слушање (за да се формира рамностран триаголник).
- Предните звучници треба да се стават најмалку 0.6 м одвоено.
- Двата предни звучника ставете ги пред ТВ. Бидете сигурни дека не се одразуваат пречки на звучниците.
- Двата предни звучника треба да се насочат рамно напред. Не ги ставајте звучниците на агол.




Индекс на делови и контроли


За повеќе информации, погледнете на соодветните страни (во заградни).

Контролна единица


Поглед одозгора



Поглед однапред



Поглед од десна страна



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Отвор за вентилација | 7 Сензор за далечинско (9) |
| 2 I/⏻(on/standby) копче (26, 88) | 8 VOL +/- копче (30) |
| 3 AUTO (Decoding mode) индикатор (50) | 9 ▲ (eject) копче (30) |
| 4 WIDE STAGE индикатор (50) | 10 Екран на преден панел (107) |
| 5 Копче за репродукција/илуминација (30, 83) | 11 Отвор за диск (30) |
| 6 FUNCTION копче (29) | 12 Капак за статив (23) |

Јазична листа на кодови

Според ISO 639: 1988 (E/F) стандардите.

Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Не е познат


Листа на средини за Забрана за емитување на дискови

Код	Средина	Код	Средина	Код	Средина	Код	Средина
2044	Argentina	2165	Finland	2362	Mexico	2149	Spain
2047	Australia	2174	France	2376	Netherlands	2499	Sweden
2046	Austria	2109	Germany	2390	New Zealand	2086	Switzerland
2057	Belgium	2248	India	2379	Norway	2528	Thailand
2070	Brazil	2238	Indonesia	2427	Pakistan	2184	United Kingdom
2079	Canada	2254	Italy	2424	Philippines		
2090	Chile	2276	Japan	2436	Portugal		
2092	China	2304	Korea	2489	Russia		
2115	Denmark	2363	Malaysia	2501	Singapore		

- Препорачливо е предните звучници да ги ставите на раб од масата или полицата, за спречување одбивање на звукот.



Страничен поглед

Препорачливо



Монтирање на звучниците на сид

Пред да ги монтирате звучниците на сид, припремете ги навртките (не следуваат) кои се соодветните за отворот на задниот дел од звучникот.




Заден дел на звучникот

- 1 Извадете ги навртките (пред-инсталација) на задниот дел од звучникот.



Навртка (пре-инсталирана)


- 2 Извадете го држачот за звучниците.
- 3 Извадете ги каблите од звучникот.




- 4 Исправете ги звучниците.

5 Повторно приклучете ги каблите со звучниците.

Конекторот и цевката во боја на каблите за звучник се иста боја како и етикетата на приклучоците кои треба да се поврзат. Бидете сигурни да одговараат со каблите за звучници со соодветни терминали на звучниците: каблите за звучници со цевките во боја со ⊕ и кабли за звучници без цевки во боја со ⊖. Немојте да ја потфатите изолацијата на кабелот со терминалот.



6 Зацврстете ги навртките за сидот.



7 Закачете го звучникот со навртките.



Забелешка

- Употребувајте навртки кои се наменети за сиден материјал. Бидејќи пластичната плоча е посебно кршлива добро прицврстете ги навртките на сидот. Монтирајте ги звучниците на вертикална и рамна подлога.
- Обратете се во специјализирани продавници за да добите дополнителни информации за типот на навртките, материјалот од кој се изработени, и тежината која можат да ја поднесат.
- Sony не сноси одговорност за ненадејно оштетување или несреќи кои можат да настанат поради неправилно монтирање, недоволната јачина на навртките, и сл.

Заштита на децата

Функција која ја ограничува репродукцијата на DVD диск според возраста на корисниците во секоја држава. Ограничувањето може да варира од диск до диск; кога е активирана, репродукцијата комплетно се забранува, насилните сцени се заменуваат со други сцени, и тн.

Прогресивен формат (секвентно пребарување)

Спротивно од Мешаниот формат, прогресивниот формат може да произведе 50-60 рамки во секунда со прикажување на сите скенирани линии (525 линии за NTSC системот). Целокупниот квалитет на сликата е зголемена и појасно се прикажуваат фотографија, текст и хоризонталната линија. Овој формат е компатабилен со 525 или 625 прогресивен формат.



- Потрошувачка во митување 0.3 W.
- Над 85% од напојувањето на засилувачот се постигнува со целосно дигитализираниот засилувач, S-master.

Речник

Dolby Digital

Звучниот формат за домашно кино е посовремен од Dolby Surround Pro Logic. Во овој формат, звучниците за опкружувачки звукемитуваат стерео звук со проширен опсег на фреквенција а каналот за ниски фреквенции посебно се дели и емитува преку сабвуферот. Овој формат уште се именува и како “5.1”, каде што каналот за сабвуфер се смета како десетти дел од канал (0.1) бидејќи неговата функција е ограничена да емитува тон само кога има потреба од баз звук. Сите шест канали од овој формат се снимаат засебно за супериорна сепарација на каналите. Понатаму, бидејќи сите сигнали се дигитално обработени, доаѓа до многу помала загуба.

DTS

Дигиталната технологија за аудио компресија е развиена од DTS, Inc. Оваа технологија ги задоволува 5.1-каналните сараунд стандарди. Овој формат го комбинира задниот стерео канал со дискретниот сабвуфер канал во овој формат. DTS дава 5.1 дискретни канали со висок аудио квалитет. Доброто делење на каналите се реализира поради тоа што сите податоци се снимаат и обработуваат дигитално.

HDMI (Мултимедиален интерфејс со висока дефиниција)

HDMI е интерфејс кој поддржува видео и аудио на една дигитална конекција, со цел да можете да уживате во дигитална слика и звук со висок квалитет. HDMI поддржува HDCP (Дигитална содржина со заштита), технологија за заштита од поратерија која има вградено опција за кодирање на дигиталните виде сигнали.

Мешан формат (Мешано пребришување)


Мешаниот формат е NTSC стандардна метода за прикажување ТВ слики во 30 рамки по секунда. Секоја рамка е два пати пребришана - наизменично меѓу рамномерен број на пребришани линии и потоа се додавани линии, 60 пати во секунда.

Чекор 2: Поврзување на системот

Погледнете го дијаграмот подолу и прочитајте ги дополнителните информации од ① до ⑥ на следните страни.

Забелешка

- Поврзувањето треба да биде правилно изведено за да се избегне појава на шум.
- Кога поврзувате друг апарат кој има контрола за јачината на звукот, намалете ја јачината на другите компоненти на ниво на кое нема да има појава на дисторзија на звукот.



Отстранување на капакот на таблата од контролната единица


Пред да ги поврзете каблите, отстранете го капакот од таблата од контролната единица



1 Поврзување со контролната единица

Поврзете ги приклучоците на системот со контролната единица преку приклучоко SYSTEM CONTROL на долниот дел од субвуферот.

Ставете го утикачот од SYSTEM CONTROL приклучокот, потоа обезбедете ги навртките на утикачот.



2 Поврзување на звучниците

Ставете ги приклучоците за звучниците од предниот лев звучник во приклучокот ПРЕДЕН L и ставете го приклучокот за звучник од предниот десен звучник во приклучокот ПРЕДЕН R на долниот дел од субвуферот.

Спецификации

Засилувач

Излезна моќ	108 W + 108 W (на 3 ohms, 1 kHz, 1% THD)
RMS излезна моќ	FL/FR *: 135 вати (по канал на 3 ohms, 1 kHz, 10% THD) Субвуфер*: 135 вати (на 3 ohms, 80 Hz, 10% THD)

* Зависно од режимот на декодирање и изворот, можеби нема да има звук.

Влезови (Аналогни)	
TV (AUDIO IN)	Осетливост: 450/250 mV
AUDIO IN	
Влезови (Дигитални)	
SAT/CABLE (COAXIAL)	
Излез (Дигитален)	
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Импеданса: 75 ohms

DVD Систем

Ласер	Семикондукторски (Super Audio CD/DVD: $\lambda = 650 \text{ nm}$) (CD: $\lambda = 790 \text{ nm}$)
Формат на сигнали	Времетраење на емисија : континуирана PAL/NTSC

USB Секција

Брзина на проток на податоци	
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):	32 kbps - 320 kbps 48 kbps - 192 kbps
WMA:	48 kbps - 192 kbps
AAC:	48 kbps - 320 kbps
Фреквенција на семплови	
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):	32/44.1/48 kHz
WMA:	44.1 kHz
AAC:	44.1 kHz
• (USB) прикл.:	
Максимално:	500 mA

Радио

Систем	PLL кварцен
FM радио	
Фреквенција	87.5 MHz - 108.0 MHz (50 kHz чекор)
Антиена	FM антиена
Антиена терминали	75 ohms, небалансирани
Фреквенција	10.7 MHz

Видео

Излези	VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms COMPONENT: Y: 0.7 Vp-p 75 ohms PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p 75 ohms HDMI OUT: Тип A (19 pin)
--------	--

Звучници

Предни (SS-TSF200)

Систем	Полна бас рефлексija, Магнетна заштита
Единица со звучници	Вуфер: 65 mm конус тип Звучник: 40mm конус тип
Импеданса	3 ohms
Димензии (прибл.)	95 mm × 185 mm × 80 mm (в/ш/д) 95 mm × 215 mm × 105 mm (в/ш/д) со статив
Тежина (прибл.)	0.85 kg 0.9 kg со статив

Субвуфер (SS-WSF200)

Потрошувачка	
Овој модел	220 V AC, 50/60 Hz
Други модели	220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка	Вклучен: 105 вати
Импеданса	Мирување: 0.3 вати (во режим на заштеда)
Единица со звучници	Субвуфер Бас рефлекс
Звучник	160 mm конус тип
Импеданса	3 ohms
Димензии (прибл.)	205 mm × 460 mm × 475 mm (в/ш/д)
Тежина (прибл.)	513 kg


Контролна единица (HCD-F200)

Излезен напон (DIGITAL MEDIA PORT)	DC 5 V
Излез тековен (DIGITAL MEDIA PORT)	700 mA
Димензии приближно	434 mm × 185 mm × 78 mm (в/ш/д) 434 mm × 214 mm × 124 mm (в/ш/д) со статив
Тежина (прибл.)	3.6 kg 3.7 kg со статив

Функции за автоматска дијагноза

(на екранот се прикажуваат букви и бројки)

Кога е активирана оваа функција, која не дозволува да дојде до дефект на плеерот, сервисни броеви со 5 знаци (на пр. C 13 50) односно, комбинации од буква и четири цифри се прикажуваат на екранот на предната плоча на плеерот. Пронајдете го испишаниот код во долунаведената табела.




Кога се прикажува број на верзија на ТВ екранот

Кога ќе го вклучите ТВ, бројот на верзијата [VER.X.XX] (X е број) може да се појави на ТВ екранот. Иако ова не е дефект, и е само Sony сервис, нема да биде можна нормална репродукција. Исклучте и повторно вклучете го системот за да можете да ракувате со него.




Првите три букви од сервисниот број	Причина и можно решение
C 13	Дискот е валкан. ➔ Исклучете го дискот со мека крпа (стр.91).
C 31	Дискот не е правилно ставен. ➔ Ставете го дискот правилно.
E XX (xx е број)	Плеерот врши автоматска дијагноза, за да не дојде до дефект. ➔ Контактирајте со најблискиот продавач на Sony или овластен сервисер и издиктирајте го прикажаниот код. Пр.: E 61 10



Дотерување на звучниците во агол


Можете да селектирате агол за предниот звучник: 0° и 10°. (Звучниците се дотерани во агол од 10° при транспорт.)

- 1 Извадете ги навртките (пред-инсталација) на задниот дел од звучникот.




- 2 Откачете го држачот за звучниците


- 3 Повторно закачете го држачот спојувајќи го испакнатиот дел на држачот со отворот за секој агол 0° или 10°.



- 4 Провлечете го кабелот за звучници низ просекот на држачот за да го заштитите кабелот од заплеткување или притискање.



- 5 Стегнете ги навртките за да го обезбедите кабелот од звучниците.



Забелешка

- Бидете внимателни да не го притиснете кабелот додека ги стегате навртките.



Симптом	Решение
Снимањето на USB уредот резултира со грешка.	<ul style="list-style-type: none">• Користите USB уред кој не е поддржан. Види “USB уреди” (додаток).• USB уредот е исклучен или има прекин во напојувањето за време на снимањето/префрлувањето. Избришете ги делумно снимените фајлови, и обидете се повторно. Ако ова не го реши проблемот, USB можеби е оштетен. Следете ја постапката во упатството за употреба на USB уредот за негово форматирање. Ако проблемот сеуште постои, контактирајте го најблискиот Sony сервисер.
Аудио фајловите и фолдерите на USB уредот не можат да се избришат.	<ul style="list-style-type: none">• USB уредот е исклучен или има прекин во напојувањето за време на снимањето/префрлувањето. Избришете ги делумно снимените фајлови, и обидете се повторно. Ако ова не го реши проблемот, USB можеби е оштетен. Следете ја постапката во упатството за употреба на USB уредот за негово форматирање. Ако проблемот сеуште постои, контактирајте го најблискиот Sony сервисер.


Симптом	Решение
USB уредот (аудио фајл/ JPEG фајл) не може да се репродуцира.	<ul style="list-style-type: none"> • USB уредот со формат различен од FAT12, FAT16, или FAT32 не е поддржан.* • Фајловите се кдирани или заштитени со лозинка, т.е не можат да се репродуцираат. • MP3 фајлот нема ознака“.MP3.” • WMA фајлот нема ознака“.wma.” • AAC фајлот нема ознака“.m4a.” • Податоците не се зачувани во бараниот формат. • MP3 фајловите во формат различен од MPEG 1 Audio Layer 3 не можат да се репродуцираат. • Ако користите поделено USB, само аудио фајловите на првиот дел можат да се репродуцираат. • Системот може да репродуцира само до 8 фолдери. • За аудио/JPEG фајлови, проверете [MODE (MUSIC, IMAGE)] подесување (страни 66, 67). • Бројот на фолдери надминува 200. • Бројот на фајлови надминува 150. • За аудио/JPEG фајлови, фолдерот содржи повеќе од 150 фајлови. • JPEG фајловите немаат ознака“.JPG” или “.JPEG.” • JPEG фајлот е поголем од 3,072 (ширина) × 2,048 (должина) во нормален режим, или повеќе од 2,000,000 пиксели во Прогресивен JPEG режим кој главно се користи на Интернет веб страни. • WMA фајл кој е WMA DRM, WMA Lossless, или WMA PRO формат не може да се репродуцира. • AAC фајл кој е AAC DRM или AAC Lossless формат не се емитува. <p>* Овој систем поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди не ги поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба на производителот на USB уредот.</p>
Репродукцијата на Аудио/JPEG фајловите не почнува подолг период.	<ul style="list-style-type: none"> • Откако системот ќе ги прочита сите фајлови на USB уредот, времето до репродукција може да потрае повеќе од обично, ако: <ul style="list-style-type: none"> – бројот на фолдери или фајлови е многу голем. – организацијата на структурата на фолдерите е многу сложена. – капацитетот на меморијата е многу голем. – големината на фајлот е екстремно голема. – структурата на меморијата е фрагментирана. • Sony препорачува. <ul style="list-style-type: none"> – Вкупно фолдери на USB уред: 200 или помалку. – Вкупно фајлови во фолдер: 150 или помалку.
Не почнува снимање/префрлување на USB уред.	<ul style="list-style-type: none"> • Следниве проблеми се појавиле: <ul style="list-style-type: none"> – Меморијата на USB уредот е полна. – Бројот на MP3 фајловите и фолдерите на USB уредот го достигнал крајниот лимит. – USB уредот има заштита против префрлување на податоци.
Снимањето/префрлувањето се прекинува пред да се комплетира.	<ul style="list-style-type: none"> • Брзината на префрлување на податоците на USB уредот е екстремно мала. Поврзете USB уред кој системот може да го репродуцира. <p>Ако снимате, префрлувате или бришете неколку пати, структурата на фајловите во USB уредот станува комплицирана. Следете ја постапката во упатството за употреба на USB уредот за негово форматирање. Ако проблемот сеуште постои, контактирајте го најблискиот Sony сервисер.</p>

③ Поврзување со ТВ приемник

Пред да ги поврзете сите компоненти прво исклучете ги сите АС кабли за струја од штекерот. За да слушате ТВ звук преку звучниците од системот, поврзете го ТВ и системот со аудио кабел (не следува) (A).

За видео излез на ТВ, проверете ги видео влезниот приклучок на ТВ и селектирајте метод за поврзување A B или C. Квалитетот на сликата се подобрува редоследно од A (стандард) до C (HDMI).

Кога ТВ има дигитален оптички излезен приклучок, можете да го подобрите квалитетот на звукот со поврзување со дигитален кабел (B).



* Ако Вашиот ТВ прифаќа прогресивен формат на сигнал, употребете го ова поврзување и дотерајте го излезниот сигнал на системот во прогресивен формат (стр.27).

** HDMI (Високо Мултимедиален Интерфејс)

Ако Вашиот ТВ има HDMI приклучок, употребете ја оваа конекција за селектирање на тип на излезен сигнал (стр. 27).

Забелешка

- Кога приклучувате цек, ставете го утикачот во цекот додека може.
- Кога поврзувате дигитален оптички кабел, ставете го конекторот додека не кликне (B).
- За време на функцијата "DMPORT", видео сигналот не излага од HDMI OUT и VIDEO OUT (компонентен) приклучок. Селектирајте метода за конекција A за добивање слика откако видео сигналот ќе се види преку VIDEO OUT (VIDEO) приклучок.
- Системот може да ги прифати двата дигитални и аналогни сигнали. Дигиталниот сигнал има предност пред аналогниот сигнал. (COAXIAL има предност пред OPTICAL.) Ако дигиталниот сигнал прекине, аналогниот сигнал ќе започне по 2 секунди.

Совет

- Можете да поврзете друга компонента, како видео, дигитален сателитски ресивер, или PlayStation во TB (AUDIO IN) приклучокот (A) или TB (DIGITAL IN OPTICAL) приклучок (B) наместо во TB.

За менување на системот за боја (PAL или NTSC) (Само за Јужноисточна Азија)

Во зависност од поврзаниот ТВ, можеби ќе треба да селектирате PAL или NTSC за системот во боја.

Првичното дотерување на системот е NTSC.

- 1 **Исклучете го системот со притискање на I/O.**
- 2 **Вклучете го системот со притискање на I/O додека притискате VOL- на предниот панел.**
Секогаш кога ќе ја изведете оваа операција, системот во боја се префрла меѓу PAL и NTSC.
"NTSC" се пали на предниот екран кога системот во боја е дотеран во NTSC.

4 Поврзување на други компоненти


Уживајте во конектираната опрема преку 6-те звучници на системот.


- Преносен аудио извор: A
- ДИГИТАЛЕН МЕДИЈА приклучок: B
- AV ресивер, и т.н.: C (само кога е селектирана работа со DVD)

Симптом	Решение
Звукот е дисторзиран.	• Брзината со која е сниман аудио фајлот била мала. Снимајте ги аудио фајловите со поголема брзина на USB уредот.
Звукот прескокнува.	• Исклучете го системот, и повторно поврзете го USB уредот. • Може да се појави шум за време на постапката на снимање и префрлување. Избришете го фајлот, и обидете се повторно да снимате или префрлувате. • Префрлете ги фајловите на PC, форматирајте го USB уредот во FAT12, FAT16, или FAT32 формат, и пак префрлете ги фајловите на USB уредот.* * Системот поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди не ги поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба.
USB уредот не може да се приклучи во(USB)← приклучокот.	• USB уредот е приклучен наопаку. Поврзете го USB уредот во правилната насока.
USB уредот кој бил користен на друг апарат не работи.	• Можеби е снимано на него во формат кој не е поддржан. Прво, внимавајте на Заштитата на важни фајлови на USB уредот со преснимување на истите на хард диск на компјутер. Второ, форматирајте го USB уредот со FAT12, FAT16 или FAT32 систем, и префрлете ги заштитените аудио фајлови назад на USB уредот повторно.* * Овој систем поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди не ги поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба на производителот на USB уредот.
"READING" стои на панелот долго време.	• Процесот на читање трае подолг период кога: – Има многу фолдери и фајлови на USB уредот. – Структурата на фајлот е многу сложена. – Капацитетот на меморијата е полн. – Вградената меморира е фрагментирана • Sony препорачува: – Вкупно фолдери на USB уред: 200 или помалку. – Вкупно фајлови во фолдер: 150 или помалку.
Погрешен приказ.	• Повторно префрлете ги музичките податоци на USB, бидејќи податоците на USB уредот може да се оштетени. • Карактерите кои се прикажуваат се само од азбуката. Другите карактери можеби нема да се прикажуваат правилно.
"DATA ERROR" се појавува на панелот при репродукција на USB уредот.	• Аудио фајлот/JPEG фајлот е оштетен. • Подготокот не е MPEG1 Audio Layer 3. • JPEG фајл форматот не ги задоволува DCF стандардите. • JPEG фајлот има ознака ".JPG" or ".JPEG," но не е JPEG формат.
Репродукцијата не започнува.	• Исклучете го системот, и повторно приклучете го USB уредот. • Приклучете USB уред кој системот може да го репродуцира. Види "USB уреди" (додаток). • Притиснете > за почеток на репродукцијата.
Репродукцијата не започнува од првата трака.	• Откажете повторување на репродукцијата (стр. 66).

Симптом	Решение
[Data error] се прикажува на ТВ екранот при емитувањето на DATA CD или DATA DVD.	<ul style="list-style-type: none"> • MP3, JPEG или DivX фајлот не е исправен • Податоците не се снимени во MPEG1 Audio Layer 3 формат. • JPEG сликата не е во согласност со DCF. • JPEG сликата има наставка “.JPG” или “.JPEG,” но не е снимена во JPEG формат. • Фајлот кој го емитувате има наставка “.AVI” или “.DIVX” но не е снимен во DivX формат, или е снимен во DivX формат кој не е во согласност со DivX одобрените профили.*
Системот не работи нормално.	<ul style="list-style-type: none"> • Исклучете го системот од струја и повторно вклучете го по неколку минути.
Контролата на HDMI функцијата не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Кога “HDMI” не свети на предниот панел, проверете ја HDMI конекцијата (стр. 19). • Поставете [CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 77). • Уверете се дека поврзаните компоненти се компатибилни на [CONTROL FOR HDMI] функцијата. • Проверете дали кабелот за напојување на поврзаната компонента е правилно приклучен. • Проверете ги подесувањата на компонентите за Контрола на HDMI функција. Прочетете го упатството за употреба на компонентата. • Ако ја смените HDMI конекцијата, исклучете и пак вклучете го кабелот за напојување, или има прекин во напојувањето, поставете [CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [OFF], и потоа [CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 77). • За детали, види “Контрола на HDMI функција“BRAVIA” Sync” (стр. 62).
Нема емитување на звук од системот и ТВ кога се користи Аудио контрола на системот.	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете [AUDIO (HDMI)] во [CUSTOM SETUP] на [ON] (стр. 77). • Уверете се дека поврзаниот ТВ е компатибилен на оваа функција за контрола на аудио ефекти. • За детали, види “Контрола на HDMI функција“BRAVIA” Sync” (стр. 58).

USB уред

Симптом	Решение
“OVERLOAD” се појавува на предниот панел.	<ul style="list-style-type: none"> • Има проблем во напојувањето кој влијае и на приклучокот на (USB) . Исклучете го системот и извадете го USB уредот од приклучокот (USB). Уверете се дека нема приblem со USB уредот. Ако проблемот уште постои, контактирајте го најблискиот овластен сервисер на Sony.
Дали употребувате поддржан USB уред?	<ul style="list-style-type: none"> • Ако конектирате USB уред кој не е поддржан, следниве проблеми можат да се појават. Види “USB уреди” (дополнително). <ul style="list-style-type: none"> – USB уредот не се препознава. – Името на фајлот/фолдерот не се прикажува на системот. – Репродукцијата не е можна. – Звукот прескокнува. – Има шум. – Се емитува дисторзиран звук. – Снимањето престанува пред да заврши.
Нема звук.	<ul style="list-style-type: none"> • USB уредот не е поврзан правилно. Исклучете го системот, и повторно конектирајте го USB уредот.



Забелешка


- DIGITAL OUT приклучоко ги прикажува аудио сигналите само кога DVD функцијата е селектирана (со притискање непрекинато на FUNCTION додека не се појави "DVD" на предниот екран).
- Поврзете DIGITAL MEDIA PORT адаптер така да ознаката ▼ да биде во линија. Кога ќе го исклучите, извлечете го со притискање на двете страни на конекторот (B).

Поврзување на ДИГИТАЛЕН МЕДИА приклучок

Поврзете го DIGITAL MEDIA PORT адаптерот (не е испорачан) со DMPORT конекторот. За детали, погледнете во DIGITAL MEDIA PORT адаптер” (стр. 73).


Ако Вашиот ТВ има повеќе аудио/видео влезови

Уживајте во звукот на системот преку поврзаниот ТВ приемник. Поврзете ги компонентите на следниов начин.



Селектирајте компонента на ТВ. За детали, погледнете во упатството на ТВ приемникот. Ако телевизорот нема повеќе аудио/видео влезови, ќе Ви биде потребен прекинувач за да се емитува звук од повеќе од две компоненти.

5 Поврзување на антената



Совет

- Ако имате слаб FM прием, со помош на 75-ohm коаксиален кабел (не е испорачан) поврзете го уредот со надворешна FM антена, како што е прикажано подолу.



Симптом	Решение
JPEG фајл не се репродуцира.	<ul style="list-style-type: none"> • DATA CD не е снимен во JPEG формат кој подлежи на ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet. • DATA DVD не е снимен во JPEG формат кој подлежи наUDF (Универзален формат на дискови). • Фајлот нема наставка “.JPEG” или “.JPG.” • Сликата е поголема од 3,072 (ширина) × 2,048 (висина) во нормален режим, или има над 2,000,000 точки во Progressive JPEG и е наменета за интернет мрежни страници. • Не одговара на ТВ екранот. • [MODE (MUSIC, IMAGE)] се поставени на [MUSIC] (стр. 44). • Ако не можете да ја измените опцијата [MODE (MP3, JPEG)] извадете го дискот, исклучете го системот и повторно ставете го дискот. • DATA CD/DATA DVD содржи DivX фајл.
MP3 фајловите и JPEG фајловите се репродуцираат симултано.	<ul style="list-style-type: none"> • [AUTO] е селектирано во [MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 440).
DivX видео фајл не се емитува.	<ul style="list-style-type: none"> • Фајлот не е креиран во DivX формат. • Фајлот нема наставка “.AVI” или “.DIVX.” • DATA CD/DATA DVD не е креиран во DivX формат кој е во согласност со ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet/UDF. • DivX видео фајлот е со резолуција над 720 (ширина) x 576 (висина).
Насловите во фолдерот/фајлот не се прикажуваат правилно.	<ul style="list-style-type: none"> • Системот може да прикажува само знаци од абедцата и арапски цифри. Останатите знаци се прикажани како [*].
Дискот не се репродуцира од почеток.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Play, Shuffle Play, или Repeat Play функција е активна. Притиснете CLEAR за да ги поништите овие функции пред да го емитувате дискот. • Активна е ф-јата за продолжување на емитувањето. Кога дискот е запрен, притиснете повторно започнете со репродукција (стр. 34). • Насловното мени, DVD или PBC менито автоматски се прикажуваат.
Системот автоматски започнува со емитување.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD опциите се поставени во функција за автоматска репродукција.
Емитувањето автоматски застанува.	<ul style="list-style-type: none"> • Некои дискови содржат сигнал за автоматско паузирање. При емитувањето на вакви дискови, уредот ја стопа репродукцијата на тоа место.
Не можат да се вржат некои функции, како Запирање, пребарување, бавно емитување и повторено емитување.	<ul style="list-style-type: none"> • Зависно од дискот, некои операции не се достапни. Проучете го упатството за употреба на дискот.
Пораките кои се прикажуваат на екранот не се испишани на саканиот јазик	<ul style="list-style-type: none"> • Од екранот за дотерување, изберете го сака-ниот јазик за екранските менија во опцијата [OSD] од [LANGUAGE SETUP] (стр.75).
Јазикот на звучната трака не може да се менува.	<ul style="list-style-type: none"> • На дискот не се снимени повеќејазични звучни траки. • DVD дискот го забранува менувањето на звучната трака.
Јазикот на титлот не се менува	<ul style="list-style-type: none"> • На DVD дискот кој се емитува не се снимени повеќе титлови. • Дискот го забранува менувањето на титлот.
Титлот не може да се исклучи.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD забранува менувањето на титлот.
Аглите не се менуваат.	<ul style="list-style-type: none"> • На DVD дискот не се снимени повеќе агли (стр. 32). • Дискот го забранува менувањето на аглите.
Дискот не може да се извади и “LOCKED” се прикажува на екранот.	<ul style="list-style-type: none"> • Контакттирајте со овластениот сервисер на Sony .

Симптом	Решение
Звукот го губи стерео ефектот кога се емитува VIDEO CD, CD, или MP3.	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете ја опцијата [AUDIO] на [STEREO] притискајќи го копчето AUDIO (страна 32). • Проверете дали системот е правилно поврзан.
Сараунд ефектот тешко се слуша кога се емитува Dolby Digital, DTS, или MPEG аудио.	<ul style="list-style-type: none"> • Дотерајте во "DEC. MODE" (страна 50). • Проверете дали звучниците се правилно поврзани и дотерани (стр. 16, 79). • Во зависност од DVD, излезниот сигнал може не целосен 5.1 канал. Можеби е моноаурален или стерео сигнал и покрај тоа што звучната трака е снимена во Dolby Digital или MPEG формат.
Започнувањето на звукот е прекинат	<ul style="list-style-type: none"> • Звучниот режим немојте да го дотерувате во "AUTO" (стр.52).


Ракување

Симптом	Решение
Не се пребаруваат радио станици.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали антените се добро поврзани. Сменете ја положбата на антените. • Јачината на сигналот е слаба и станиците не можат да се пронајдат автоматски. Пронајдете ги рачно. • Не се меморирани радио станици, или радио станиците се избирани од меморијата. Меморирајте ги повторно (страна 54). • Притиснете DISPLAY за тековната фреквенција да се прикаже на екранот.
Далечинското не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Има некоја пречка помеѓу далечинскиот управувач и сензорот на системот. • Оддалеченоста помешу системот и управувачот е преголема. • Далечинскиот управувач не е насочен кон сензорот на системот. • Батериите на дал. управувач се слаби.
Дискот не се емитува.	<ul style="list-style-type: none"> • Не сте го ставиле дискот. • Дискот е ставен наопаку. Ставете го со снимената страна надолу. • Дискот не е добро ставен на подлогата. • Не може да се емитува CD-ROM и сл.. (стр. 5). • Регионалниот код на DVD дискот не се совпаѓа со регионалниот код на системот. • Во уредот е кондензирана влага која може да го оштети ласерот. Извадете го дискот и оставете го системот исклучен половина час.
MP3 фајл не се емитува.	<ul style="list-style-type: none"> • DATA CD не е снимен во MP3 формат во согласност со ISO 9660 Level 1/Level 2, или Joliet. • DATA DVD не е снимен во MP3 формат кој подлежи на UDF (Универзален формат на дискови). • MP3 звучните траки немаат наставка ".MP3." • Податоците не се во MP3 формат иако имаат наставка ".MP3." • Податоците не се MPEG1 Audio Layer 3 тип. • Системот не може да емитува дискови во MP3PRO формат. • [MODE (MP3, JPEG)] опцијата е поставена на [IMAGE (JPEG)] (стр. 44). • Ако не можете да ја измените опцијата [MODE (MP3, JPEG)] извадете го дискот, исклучете го системот и повторно ставете го дискот. • DATA CD/DATA DVD содржи DivX фајл.


Ставање на капакот на држачот и капакот на таблата

По поврзувањето на каблите, врзете го вишокот кабли и ставете го капакот за таблата и капакот за држачот. Исклучете го АС кабелот за напојување од сите компоненти кога го ставате капакот на држачот.


- 1 Врзете ги каблите на задниот дел од контролната единица.**
Намотајте ги поврзаните кабло долж држачот (①), врзете и каблите со врвца за кабли, во 2 позиции, на задниот дел од контролната единица (②), потоа замотајте ги врвците за каблите (③).



- 2 Зачувајте ги вишокот на врвки за кабли во местото меѓу страната према ѕидот и рамката.**



- 3 Ставете го капакот за таблата на задниот дел од контролната единица.**




Забелешка

- Бидете сигурни дека целосно сте ја продолжиле FM антената.
- По врзувањето на каблите, FM антената држете колку што можете повеќе во хоризонтална положба.

Совет

- Ако не можете да ги наместите каблите во процепот, врзете ги каблите со врвца за кабли (испорачана), потоа ставете го капакот за таблата.

- 4 Ставете го капакот за држачот на задниот дел од контролната диница**
 Зачувајте ги поврзаните кабли и вишокот од врвцата за кабли внатре (①), потоа обезбедете го држачот со 4 навртки (②).




Забелешка

- Бидете сигурни дека каблите не се замотани или притиснати кога го ставате капакот.
- Ако капакот за држачот не се затвара правилно, реорганизирајте ги каблите.
- Бидете внимателни да не притиснете било кој кабелот додека го заштрафувате.






- 5 Ставете двата печата (за капакот за држачот) за да ги сокрие навртките.**



⑥ Поврзување на AC кабел за напојување

Пред да го поврзете AC кабелот за напојување од единицата и сараунд засилувачот во штекер, приклучете ги предните звучници и субвуферот во единицата и сараунд звучниците во сараунд засилувачот.




Симптом	Решение
Шум на сликата.	<ul style="list-style-type: none"> • Дискот е нечист или е изгребан. • Ако сигналот од EURO AV OUTPUT (TO TV) е дисторзиран, сменете го типот на видео излезот од HDMI OUT со поставување на [HDMI RESOLUTION] во [HDMI SETUP] на [720 × 480p]* (стр. 27). * Зависно од државата, [720 × 576p] може да се појави.
Иако сте поставиле пропорција [TV TYPE] во [VIDEO SETUP], сликата не го исполнува екранот.	<ul style="list-style-type: none"> • Пропорцијата на дискот е фиксирана.
Направилности во бојата се појавуваат на ТВ екранот.	<ul style="list-style-type: none"> • Субвуферот и предните звучници имаат заштита за магнетни бранови. Сепак, понекогаш може да се појави неправилност ако се работи за некоја компонента со моќно магнетно поле. Ако се појави, проверете го ова: <ul style="list-style-type: none"> • Ако користите телевизор со катодна цевка или проектор, поставете ги звучниците на најмалку 0.3 m од телевизорот. • Ако неправилноста и натаму постои, исклучете го телевизорот и вклучете го по 15-30 минути. • Поставете ги звучниците подалеку од телевизорот. • Внимавајте никаков магнет (играчка, магнетна подлога од статив, медицинска опрема и сл.) да не се постави близу до звучниците.
Звук	
Симптом	Решение
Нема звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Звучниците не се правилно поврзани. • Притиснете MUTING на далечинското, ако “MUTING” стои на прениот панел. • Системот е во пауза, или во забавена репродукција. Притиснете  за враќање во нормална репродукција. • Брзо премогување напред/назад е активирано. Притиснете  за нормална репродукција. • Проверете ги подесувњата на звучниците (стр. 79). • Super Audio CD аудио сигнали не се емитуваат од HDMI OUT прикл. • Компонентата поврзана со HDMI OUT прикл. не ги задоволува аудио форматите, затоа поставете [AUDIO (HDMI)] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 77).
Не се емитува звук од HDMI OUT приклучокот.	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете [AUDIO (HDMI)] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 77). • HDMI OUT прикл. поврзан со DVI (Digital Visual Interface) уред (DVI (Digital Visual Interface) не прифаќа аудио сигнали). • HDMI OUT приклучокот не емитува Super Audio CD звук. • Обидете се со ова: 1 Искл./Вкл. го системот. 2 Исклучете и вклучете ја поврзаната компонента. 3 Исклучете и пак вклучете го HDMI кабелот повторно.
Звукот не е избалансиран меѓу лева и десна страна.	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се дека сите звучници и компоненти се правилно поврзани.
Се слуша остар шум и бучава.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали звучниците и компонентите се правилно поврзани. • Проверете дали во близина на каблите, звучниците или компонентите има трансформатор или мотор. Поставете ги на оддалеченост од барем 3 метри од телевизор и флуоресцентни светилки • Оддалечете го телевизорот од аудио компонентите. • Приклучоците се валкани. Исклучете ги со мека ткаенина малку натопена со алкохол.

Проблеми и можни решенија

Доколку наидете на некоја од наведените потешкотии при употребата на плеерот, обидете се да ги решите со предложените можни решенија. Доколку проблемот остане нерешен, контактирајте со овластениот сервисер на Sony.

Имајте во предвид дека деловите кои треба да се користат за поправка треба да бидат оригинални.

Напојување

Симптом	Решение
Нема напојување.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали кабелот за струја и добро вклучен во струјниот приклучок.• Проверете дали системскиот кабел е правилно поврзан.
Ако пораките "PROTECTOR" и "PUSH POWER" се прикажуваат на екранот.	<p>Притиснете  на уредот и проверете ги следните работи:</p> <ul style="list-style-type: none">• Дали + и – каблите од звучниците се правилно поврзани?• Дали користите прописни звучници?• Дали нешто ги попречува отворите за вентилација на системот? <p>Откако ќе ги отстраните овие проблеми, вклучете го уредот. Доколку и покрај тоа системот и натаму не се вклучува и ја прикажува истата порака, контактирајте со овластениот сервисер на Sony.</p>
Струјата не може да се исклучи.	<ul style="list-style-type: none">• Режимот за демонстрација ("DEMO") е дотеран во "ON". Дотерајте го "DEMO" во "OFF" (стр.25).







Слика

Симптом	Решение
Нема слика.	<ul style="list-style-type: none">• Видео кабелот не е добро приклучен.• Видео кабелот е оштетен.• Системот не е поврзан на точниот TV INPUT приклучок (стр. 19).• Видео излезот на ТВ не е подесен така да можете да гледате слики преку системот.• Проверете го поставениот излез на сигнали (стр.19).• Избран е прогресивен излез на сигнали, но телевизорот нема поддршка за сигнали во прогресивен формат. Во овој случај, вратете го мешаниот формат на сигнали (фабричко дотерување) (стр. 27).• Дури и ако Вашиот ТВ е компатабилен со прогресивен формат (525p/625p) на сигнали, сликата може да биде извртена кога ќе дотерате прогресивен формат. Во овој случај, вратете го мешаниот режим на сигнали (фабричко дотерување) (стр.27).• Повторно поврзете ги правилно каблите.• Ако HDMI OUT се користи за видео сигнали, сменете го типот на излезот на видео сигналот од HDMI OUT приклучокот. Ова може да го реши проблемот (стр 27). Поврзете го ТВ и системот со видео приклучок различен од HDMI OUT, и активирајте го влезот на ТВ кој е поврзан со видео влезот за да гледате слика на екранот. Сменете го типот на видео сигналот од HDMI OUT приклучокот и вратете го влезниот сигнал на ТВ на HDMI. Ако не се појавува слика, повторете ги чекорите и обидете се со друга опција.• Сте дотерале [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] во менито [VIDEO SETUP] во [ON] (стр.76) иако Ви е кажано дека Вашиот ТВ не прифаќа прогресивен сигнал. Во овој случај, дотерајте во [OFF].


Околу демонстрацијата

После поврзувањето на АС кабелот за напојување, на дисплејот се појавува демонстрација.

Вклучување и исклучување на режимот за демонстрација

- 1 Притиснете  на системот.**
Системот се вклучува.
- 2 Притиснете SYSTEM MENU.**
- 3 Притискајте  додека "DEMO" не се појави на предниот панел, и потоа притиснете копче  или .**
- 4 Притиснете  за да изберете опција.**
 - "DEMO ON": Вклучена.
 - "DEMO OFF": Исклучена.
- 5 Притиснете .**
Подесувањето е направено.
- 6 Притиснете SYSTEM MENU.**
Менито на системот се исклучува.

Совет


• Кога ќе го купите системот, или ако го ресетирате на фабричките подесувања (стр. 88), можете да ја исклучите демонстрацијата со притискање на копчето  на далечинскиот управувач.

Чекор 3: Изведување на Quick Setup

Следете ги чекорите подолу за да направите основните подесувања на системот.

Забелешка

- Кога го поврзувате системот со ТВ преку видео кабел (не е испорачан) или HDMI кабел (не е испорачан), треба да поставите тип на видео излез кој ќе одговара на Вашиот ТВ. За детали, “Поставување на тип на видео излез кој ќе одговара на Вашиот ТВ” (страница 27).



1 Вклучете го телевизорот.

2 Притиснете I/O.
Системот се вклучува.

Забелешка


- Уверете се дека е поставена функција “DVD” (стр.29).

3 Изберете го соодветниот извор на сигнали кај Вашиот телевизор

Пораката [Press [ENTER] to run QUICK SETUP.] се прикажува на долниот дел на екранот. Доколку не се прикаже, изберете Quick Setup и повторете ја постапката за брзо дотерување (страница 27).

4 Притиснете ⊕ без да ставите диск.

На екранот се прикажува менито за избор на јазик.




5 Со копчињата ↑/↓ изберете јазик.

Менито и подменијата се прикажуваат на избраниот јазик.

6 Притиснете ⊕

Се прикажува менито за бирање формат на екранот на ТВ кој го поврзувате.



7 Притиснете ↑/↓ за да селектирате опција.

■ [16:9]

Ако имате ТВ со широк екран или 4:3 стандарден ТВ со режим за широк екран (стр.75).

■ [4:3]

Ако имате стандарден ТВ со 4:3 (стр.75)

8 Притиснете ⊕ .

На ТВ екранот се појавува пораката “QUICK SETUP is complete.” и Quick Setup е комплетен.

Сите поврзувања и операции за дотерување се комплетни

За излез од Quick Setup

Притиснете DISPLAY во било кој чекор.

Совет

- Доколку сакате да измените некој параметар, погледнете во “Користење на менито за дотерување” (страница 74).

Напомени за дисковите

ЗА РАКУВАЊЕТО СО ДИСКОВИТЕ

- Не ја допирајте површина на дисковите. Фаќајте ги за отворот и рабовите, на прикажаниот начин.



- Не ги изложувајте дисковите на директна сончева светлина и близу извори на топлина. Не ги оставајте во автомобил поставен на сонце.
- По употребата, вратете ги дисковите во кутија.

За чистењето

- Чистете ги дисковите само со мека ткаенина. Пребришете ги од центарот кон краевите, повлекувајќи прави линии.



- Не користете никакви хемикалии (алкохол, бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење дискови или анти-статички спрејеви за винилни грамофонски плочи.

Системот може да репродуцира само дискови со стандарден облик. Не употребувајте дискови кои немаат кружен облик (пр., срце, или облик на ѕвезда). Можат да предизвикаат дефект.

Доколку сте отпечатиле налепница на дискот, почекајте да се исуши целосно пред да го ставите дискот во плеерот.

Препораки

Околу изворите на напојување

- Доколку планирате долго време да не го користите плеерот, задолжително исклучете го од струја. При исклучувањето од струја, не го влечете самиот кабел. Повлечете го приклучокот.

За поставувањето

- Поставете го системот на локација каде ќе има доволно простор за вентилација.
- Кога слушате подолго време на повисок тон, кукиштето на системот се загрева. Ова не е дефект. Сепак, треба да се избегнува да се допира кукиштето. Не го поставувајте уредот на место каде нема доволно вентилација. Може да додеј до прегревање.
- Не ги блокирајте отворите за вентилација со поставување на туѓи тела во нив. Системот има моќен засилувач. Ако се затворат отворите за вентилација, уредот може да се прегрее и да се оштети.
- Не го поставувајте уредот на меки површини, како кебиња, и сл., или во близина на завеси, драперија и тн.
- Не го инсталирајте уредот во близина на радијатори, климатизери, или на директна сончева светлина, места со многу прашина, механички вибрации и удари.
- Не го поставувајте уредот во коса положба. Наменет е само за работа во хоризонтална положба.
- Чувајте го системот подалеку од уреди со силни магнетни полиња, како микробранови печки, или звучници.
- Не поставувајте тешки предмети врз системот.

Ракување

- Доколку плеерот се пренесе од ладна во топла просторија или обратно, или ако се чува во многу влажна просторија, може да се создаде кондензација на ласерската леќа. Во тој случај, уредот нема да работи правилно. За да испари кондензацијата, извадете го дискот и оставете го плеерот вклучен и неактивен половина час.
- Извадете го дискот пред да го преместите плеерот. Во спротивно, дискот може да се оштети.
- Ако некој предмет падне врз системот, исклучете го од напојување, и контактирајте квалификуван сервисер за да го провери пред понатамошна употреба.

Околу јачината на тонот

Не ја засилувајте премногу јачината на тонот доколку забележите дека не се емитува никаков звук. Можеби се работи за неснимен дел од дискот, така што звучниците нагло ќе почнат да емитуваат прејак звук, кој може да го оштети слухот и самите звучници.

Околу чистењето на плеерот

Кукиштето, екранот и копчињата се чистат со мека крпа и детергент. Не користете никакви абразиви, жица, прашок за триење, или хемикалии, какви што се алкохолот и бензинот.

За чистењето на диските/леќите

Не ги користете комерцијално достапните средства за чистење на диските. Тие можат да предизвикаат дефект на плеерот.

За бојата на ТВ апаратот

- Ако звучниците на системот предизвикаат треперење на сликата на ТВ уредот, исклучете го TI и вклучете го после 15 - 30 минути. Ако проблемот сеуште постои, оддалечете ги звучниците од ТВ приемникот.


Внимание: Плеерот може бесконечно да емитува една неподвижна слика или екранско мени на телевизискиот екран. Доколку задржувањето на сликата е предолго, може да дојде до трајно оштетување на телевизискиот екран. Плазма и LCD телевизорите се особено подложни на ваков тип на дефекти на екранот.

Преместување на системот

Пред преместување на системот, уверете се дека нема диск во него, и извадете го кабелот за напојување од електричниот контакт.

За да се вратите на екранот за брзо дотерување


- 1 Притискајте **FUNCTION** додека "DVD" не се појави на предниот панел на дисплејот.
- 2 Копче **DISPLAY** додека системот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува на екранот на телевизорот.
- 3 Со **↔** одберете **[SETUP]**, и притиснете **+**.
Опциите за [SETUP] се појавуваат.



- 4 Со **↔** селектирајте **[QUICK]**, потоа **+**.
Менито за брзо дотерување се прикажува на екранот.

Тип на видео излез кој ќе одговара на Вашиот ТВ

Зависно од конекторите на ТВ (стр. 19), селектирајте тип на видео излез на системот.



За селектирање на тип на видео излезен сигнал од HDMI OUT приклучокот

Кога ќе го поврзете уредот и ТВ преку HDMI кабел, селектирајте тип на видео излезни сигнали од HDMI OUT приклучокот. За детали, обратете се со приложеното упатство на ТВ/проекторот, и сл.

- 1 Притискајте **FUNCTION +/-** додека "DVD" не се појави на предниот панел на дисплејот.
- 2 Потоа **DISPLAY** додека системот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ екранот.
- 3 Притиснете **↔** за **[SETUP]**, и потоа на **+**.
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
- 4 Притиснете **↔** за **[CUSTOM]**, и потоа копче **+**.
Дисплејот за подесување се појавува.
- 5 Притиснете **↔** за **[HDMI SETUP]**, потоа копче **+**.
Опциите за [HDMI SETUP] се појавуваат.
- 6 Притиснете **↔** за **[HDMI RESOLUTION]**, и потоа на **+**.
- 7 Притиснете **↔** за **бараното подесување** и потоа **+**.

- **[AUTO (1920 × 1080p)]**: Системот произведува оптимални видео сигнали за конектираниот ТВ.
 - **[1920 × 1080i]**: Системот произведува 1920 × 1080i* видео сигнали.
 - **[1280 × 720p]**: Системот произведува 1280 × 720p* видео сигнали.
 - **[720 × 480/576p]**: Системот произведува 720 × 480p* или 720 × 576p видео сигнали.
- * i: интерлејс, p: прогресивни

Дали Вашиот ТВ прифаќа прогресивен сигнал?

Прогресивен е метод за прикажување на ТВ слики кои го намалуваат треперењето и изострување на сликата. За да ја употребиете оваа метода, треба да поврзете ТВ кој прифаќа прогресивен сигнал.

- 1 Притискајте **FUNCTION** додека “DVD” не се појави на предниот панел на дисплејот.

- 2 Потоа **DISPLAY** додека системот е во стоп режим.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

- 3 Притиснете **↑/↓** за **[SETUP]**, и потоа на **+**.

Опциите за [SETUP] се појавуваат.

- 4 Притиснете **↑/↓** за **[CUSTOM]**, и потоа копче **+**.

Дисплејот за подесување се појавува.

- 5 Притиснете **↑/↓** за **[VIDEO SETUP]**, потоа копче **+**.

Опциите за [VIDEO SETUP] се појавуваат.

- 6 Притиснете **↑/↓** за **[PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]**, и потоа на **+**.

- 7 Притиснете **↑/↓** за бараното подесување и потоа **+**.

• [OFF]: Системот не произведува прогресивен сигнал. Селектирајте го ова кога:

- Вашиот ТВ не прифаќа прогресивен сигнал, или
- Вашиот ТВ е поврзан со приклучок различен од VIDEO OUT (COMPONENT).

• [ON]: Системот произведува прогресивни сигнали. Селектирајте го следново:

- Вашиот ТВ прифаќа прогресивни сигнали, и
- ТВ е поврзан со VIDEO OUT (COMPONENT) приклучок.

- 8 Притиснете **←/→** за **[START]**, потоа копче **+**.

Системот произведува прогресивен сигнал за 5 секунди. Проверете дали се покажа правилно на екранот.


- 9 Притиснете **←/→** за да селектирате **[YES]**, потоа копче **+**.

Системот произведува прогресивен сигнал. Кога селектирате [NO], системот не произведува прогресивен сигнал.

Враќање на [SETUP] подесувањата на фабричките

Можете да ги вратите [SETUP] подесувањата (стр. 56) различни од [PARENTAL CONTROL] на фабричките вредности.

- 1 Притискајте **FUNCTION +/-** додека “DVD” не се појави на предниот панел.
- 2 Копче **DISPLAY** додека системот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ екранот.
- 3 Со **↑/↓** одберете **[SETUP]**, и потоа на **+**.
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
- 4 Со **↑/↓** одберете **[CUSTOM]**, и потоа **+**.
Екранот за подесување се појавува.



- 5 Со **↑/↓** одберете **[SYSTEM SETUP]**, и притиснете **+**.
Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавуваат.
- 6 Со **↑/↓** [RESET] и притиснете **→**.
- 7 Притиснете **←/→** и одберете **[YES]**.
Можете да ја откажете постапката и да се вратите на контролното мени со селектирање на [NO].

- 8 Следи **+**.

Не притискајте **1/⏻** додека се ресетира системот. Потребни се неколку секунди.

Забелешка

- [MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL] и [EFFECT] подесувањата исто така се враќаат на фабричките.


Притиснете	Можете да дотерате
Бројчано копче	Селектирајте ТВ канал
-/--	По притискање на  , можете да селектирате текстуална страна со внесување троцифрен дигитален број.
ANALOG	Сменете во аналоген режим.
DIGITAL	Сменете во дигитален режим.
 / 	Приказ на информации.
	Пристап на текст
Обоено копче	Селектирајте опција од менито.
	Приказ на Digital Electronic Programme Guide (EPG).
 / 	Сменете го влезниот извор меѓу ТВ и друг влезен извор. По притискање на  , можете да ја задржите тековната страна.
TOOLS	Приказ на работното мени за моменталниот приказ.
MENU	Приказ на менито на ТВ.
RETURN	Враќања на претходниот канал или слој на менито на ТВ.
MUTING	Привремено исклучување на ТВ звукот.
 /  /  /  , 	Селектирајте дел од менито.



Совет

Функцијата на овие копчиња е иста како и на далечинскиот управувач на SONY TV. За повеќе детали, погледнете го упатството за работа.



Враќање на фабричките подесувања

Враќање на сите параметри на системот на нивните фабрички вредности




- 1 Исклучете ја струјата
- 2 Притиснете и држете  на контролната единица околу 5 сек.. "MEMORY CLR" и "PUSH POWER" наизменично се појавуваат на предниот екран околу 10 секунди.
- 3 Притиснете . "CLEARING" се појавува на предниот екран и фабричките дотерувања се вратени. По појавувањето на "CLEARED!" системот се исклучува.

Забелешка

- Во Чекор 3, ако не притиснете  или притиснете било кое друго копче на контролната единица, системот се вклучува. Дотерувањето не е направено.
- Кога ќе го вклучите системот по враќањето на фабричките дотерувања, почекајте околу 20 секунди пред повторно да го клучите со притискање на .

Чекор 4: Менување на изворот за звук

Уживајте во DVD, TV, или VCR звук со менување на изворот за звук.



- 1 Притискајте FUNCTION повеќепати додека бараната функција не се појави на предниот дисплеј. Со секое притискање на FUNCTION, функциите се менуваат по овој редослед: "DVD" → "FM" → "USB" → "TV" → "SAT/CABLE" → "DMPORT" → ...

Функција	Извор
"DVD"	Дискови кои се емитуваат на уредот
"FM"	FM радио (стр. 54)
"USB"	USB уред (стр. 61)
"TV"	TV
"SAT/CABLE"	Компонента која е приклучена во SAT/CABLE приклучок на контролната единица
"DMPORT"	DIGITAL MEDIA PORT адаптер (стр. 73)

Забелешка



- Кога ги употребувате и двата приклучока TV (AUDIO IN) и TV (DIGITAL IN OPTICAL) (дигитално поврзување) во исто време, дигиталното поврзување има предност.
- Кога ги употребувате и двата приклучока SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) и SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL) (дигитално поврзување) во исто време, DIGITAL IN COAXIAL поврзувањето има предност.

Репродукција на диск

DVD-V DVD-VA VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Зависно од DVD VIDEO или VIDEO CD, некои операции се ограничени
Проучете го упатството за употреба испорачано со Вашиот диск.



- 1 Вклучете го телевизорот.
- 2 Изберете го овој уред како извор на сигнали кај Вашиот телевизор.

- 3 Притиснете **I/O**.
Системот се вклучува.
Освен ако системот не е поставен на "DVD," притиснете FUNCTION за да изберете "DVD."
"No Disc" се појавува на предниот панел и системот е подготвен за да го ставите дискот.

- 4 Ставете го дискот.
Притиснете го дискот во отворот се додека не го повлече автоматски.



Дискот автоматски се повлекува.

- 5 Притиснете **▶**.
Системот започнува со емитување на дискот (непрекината репродукција).

- 6 Притиснете **VOLUME +/-** за дотерување на волуменот.
Нивото на јачината на звукот се појавува на ТВ екранот и на дисплејот на системот.

Забелешка

- Кога системот е исклучен, немојте да го ставате дискот.
- Зависно од статусот на системот, нивото на Јачината на звукот може да не се појави на ТВ.

За да го исклучите системот

Притиснете **I/O** додека е вклучен системот.
Системот е во режим на мирување.

Заштеда на електрична енергија

Притиснете **I/O** додека е вклучен системот.
За да се активира режимот за заштеда на енергија, уверете се дека системот е во следниов статус.

- "DEMO" е поставено на "OFF" (стр. 25).
- [CONTROL FOR HDMI] е поставено на [OFF] (стр. 58).

Број на кодот од контролираниот ТВ

Ако е излистан повеќе од еден број, обидете се да влезете со еден по еден се додека не го најдете вистинскиот код за Вашиот ТВ.

ТВ	
Производител	Број на код
SONY	501 (default)
AIWA	501
AKAI	503
DAEWOO	503, 506, 515, 544
FISHER	508, 545
GE	503, 509, 510, 544
GOLDSTAR/LG	503, 515, 517, 544, 568
GRUNDIG	533
HITACHI	503, 514, 515, 517, 544, 557, 571
ITT	521, 522
JVC	516
LOEWE	515
MAGNAVOX	503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ	527
MITSUBISHI/MGA	503, 527, 544, 566, 568
NEC	503, 517, 544, 566
NOKIA	521, 522
PANASONIC	509, 553, 572
PHILIPS	515, 518, 557, 570, 571
PIONEER	509, 525, 551
RCA/PROSCAN	503, 510, 544
SABA	530, 537, 547, 549, 558
SAMPO	566
SAMSUNG	503, 515, 517, 544, 557, 566, 569, 574
SANYO	508, 545, 567
SHARP	517, 535, 565
TELEFUNKEN	530, 537, 574, 549, 558
THOMSON	530, 537, 574, 549
TOSHIBA	535, 541, 551
ZENITH	543, 567
CATV	
Производител	Број на код
SONY	821
HAMLIN/REGAL	836, 837, 838, 839, 840

Производител	Број на код
JERROLD/GI/MOTOROLA	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
JERROLD	830, 831
OAK	841, 842, 843
PANASONIC	816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER	828, 829
SCIENTIFIC ATLANTA	815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS	830, 831
ZENITH	826, 827

Управување со ТВ со далечинското

ТВ можете да го контролирате преку следниве копчиња. За да ги употребувате копчињата (различно од THEATRE и TV I/O), дотерајте го далечинското во ТВ режим притискајќи ТВ така да светне за 1 секунда.

За излез од ТВ режимот, притиснете ТВ така да ТВ светне четири пати.

Забелешка

- За време на ТВ режимот, ако притиснете некое од следниве копчиња, ТВ ќе се запали. (Во зависност од дотерувањата на производителот, некои копчиња може да не работат и ТВ да не се запали).
- Кога ќе притиснете нешто друго додека далечинското е во ТВ режим, ТВ светка четири пати и далечинското автоматски излага од ТВ режимот.
- Во зависност од ТВ, може да не бидете во можност да го контролирате Вашиот ТВ или да употребувате некои од копчињата.


Притиснете	Можете да дотерате
TV I/O	Вклучување/исклучување на ТВ
THEATRE	Уживајте во оптимална слика која е обезбедена за филм.
TV VOL +/-	Дотерајте ја јачината на звукот.
PROG +/- (E)/ (E)	Селектирајте ТВ канал. По притискање на (E), можете да селектирате следна (E) или претходна (E) страна.

Проверка на информации за датум на JPEG фајл

Ако кон податоците за сликата е приложен и Exif* додаток, можете да проверите кога сликата е направена со дигитален фотоапарат.

Притиснете **DISPLAY** два пати при емитирањето.

Контролното мени се прикажува.



* “Exchangeable Image File Format” е формат на слики кај дигиталните фотоапарати, воспоставен од Јапонска Асоцијација за Електронска и Информатичка технологија (JEITA).

- Датум: [DD/MM/YYYY].
DD: Ден
MM: Месец
YYYY: Година
- Информациите за датумот варираат во зависност со подрачјето.


Ракување со ТВ преку испорачаниот управувач

Можете да го контролирате ТВ со следниве добиениот далечински управувач.

Забелешка

- Кога ќе ги замените батериите на далечинското, шифрираниот број може самиот да се впише. Правилно напишете го бројот.

Подготвување на далечинскиот за управување со ТВ



Притиснете и држете на **TV I/O** додека не влезете во кодот на ТВ производителот (видете ја табелата) со помош на нумеричките копчиња. Потоа отпуштете го **TV I/O**. Ако успешно сте го впишале бројот копчињата на ТВ полека двапати светнуваат. Ако дотерувањето не е успешно, копчињата на ТВ светнуваат брзо пет пати.

Други операции

За	Притиснете
Стоп	
Пауза	
Репродукција после пауза	или
Кон нареден наслов, поглавје или сцена ¹⁾	
Враќање на претјодно поглавје, сцена или песна ¹⁾	двапати во секунда. Ако притиснете еднаш се враќате на почеток на тековното поглавје, трака, сцена.
Привремено исклучување на звукот	MUTING. За откажување, притиснете пак VOLUME + за да го прилагодите звукот.
Стопирање на репродукција и вадење на диск	
Брзо лоцирање на точка на дискот со брзо премотување напред/назад (Scan) ¹⁾²⁾	или додека се емитира дискот. Со секое притискање на копчињата за време на скенирање, се меува брзината на репродукцијата. За враќање на нормална брзина, притиснете . Вистинската брзина може да се разликува со некои дискови.
Гледање рамка по рамка (Забавена репродукција) ³⁾	или ⁴⁾ Додека системот е во пауза. Со секое притискање на копчињата во тек на Забавена репродукција, се менува нејзината брзина. За враќање на нормална репродукција, притиснете .
Репродукција на една рамка (Замрзнување на слика) ³⁾⁵⁾⁶⁾	за движење во наредната рамка кога системот е во пауза. Притиснете се враќате назад за една рамка кога системот е во пауза. (DVD VIDEO/ DVD-VR/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW само). За нормално емитирање, .
Емитирање на претходни сцени (10 секунди назад) ⁷⁾	(Инстант репродукција назад) за време на репродукцијата.

За	Притиснете
Брзо напред на репродукцијата (30 секунди) ⁸⁾	(Инстант репродукција напред)

- ¹⁾ Освен за JPEG фајлови
- ²⁾ Брзината зависи од типот на дискот.
- ³⁾ DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD само.
- ⁴⁾ Освен за VIDEO CD-a.
- ⁵⁾ Не се пребарува неподвижна слика на DVD-VR.
- ⁶⁾ За DATA CD/DATA DVD, оваа функција работи само за DivX видео фајлови.
- ⁷⁾ DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R само. Копчето може да се користи освен за DivX видео фајлови.
- ⁸⁾ DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+R/DVD+RW/DVD+R само. Копчето може да се користи освен за DivX видео фајлови.

Забелешка

- Можеби нема да можете да ја користите инстант репродукцијата кај некои сцени.

Приказ на повеќеагли и преводи



За промена на агол

DVD-V

Ако сцените се снимени под различен агол (мулти-агли) на DVD VIDEO, можете да го смените аголот на гледање.

Притиснете **ANGLE** за време на репродукција за бирање на сакан агол.

Забелешка

- Зависно од DVD VIDEO, можеби нема да можете да го смените аголот, и тогаш кога сцените се снимени со повеќе агли на DVD VIDEO.

За приказ на превод

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C ID DATA-CD DATA DVD

Титловите можат да се прикажат само ако се снимени на дискот. Ако на дискот се снимени титлови на повеќе јазици, тие можат да се менуваат додека емитувањето на дискот е во тек, или да се вклучуваат и исклучуваат.

Притиснете **SUBTITLE** во репродукција за приказ на бараниот јазик на преводот.

Забелешка

- Зависно од DVD VIDEO, можеби нема да можете да го смените јазикот и тогаш кога има снимено

повеќе титлови на дискот. Можеби нема да можете да ги исклучите.


- Можете да ги смените титловите на DivX видео фајл како “.AVI” или “.DIVX” ознака и да проверите дали фајлот содржи информации на титловите.

Менување звук

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C ID DATA-CD DATA DVD

При емитување DVD VIDEO или DATA CD/DATA DVD (DivX видео фајлови*) снимени во повеќе звучни формати (PCM, Dolby Digital, MPEG audio, или DTS), можете да го измените аудио форматот. Доколку на DVD VIDEO дискот се снимени повеќе јазици, можете да го изберете саканиот.

Кај VIDEO CD, CD, DATA CD или DATA DVD, можете да изберете кој звук од десниот или лев канал и звукот да го слушате преку селектираниот звук преку двата лев и десен звучник



Притискајте **AUDIO** во репродукција за да го селектирате бараниот аудио сигнал.

■ DVD VIDEO

Зависно од DVD VIDEO дискот, изборот ја јазици може да варира.

Четири приказани цифри го означуваат јазичниот код. Погледнете во “Листа на јазични кодови” (стр. 104) за да видите кој јазик на кој код се однесува. Ако истиот јазик е прикажан

■ VIDEO CD (без PBC функции)/ Super Audio CD/CD

- T ***.***
Време на тековна трака.
- T_***.***
Преостанато време на трака.
- D ***.***
Време на тековен диск.
- D_***.***
Преостанато време на тековен диск.

■ DATA CD (MP3 фајл)/DATA DVD (MP3 фајл)

- T ***.***
Време на репродукција на трака.


■ DATA CD (DivX видео фајл)/DATA DVD (DivX видео фајл)

- ***.***.***
Време на репродукција на тековен фајл.

Забелешка


- Се прикажуваат само буквите од абецедата и арапските цифри.
- Зависно од типот на диск што се емитува, системот можеби ќе прикаже само ограничен број знаци. Исто така, зависно од дискот, некои знаци може да не се прикажат.

Проверка на информации за репродукција на диск



Проверка на DVD/Super Audio CD/CD текст

Притискајте **DISPLAY** во тек на репродукција за да се прикаже снимениот текст на DVD/Super Audio CD/CD. DVD/Super Audio CD/CD текстот се појавува. Не можете да го смените снимениот текст на дискот. Ако дискот не содржи текст, “NO TEXT” се појавува.



Проверка на DATA CD/DATA DVD (MP3 фајл/DivX видео фајл) текст

Притискајте **DISPLAY** додека се емитува MP3 звучна трака од DATA CD/DATA DVD или DivX видео фајл* од DATA CD/DATA DVD, за да се прикаже името на албумот / траката / фајлот и брзината на примерок (количеството податоци по секунда кои се) праќаат до телевизискиот екран.



Име на фолдер ** Брзина *
MP3 фајл**/DivX име на видео фајл

* Се појавува кога:

- се емитува MP3 фајл на DATA CD/DATA DVD.
- емитување на DivX видео фајл кој содржи MP3 аудио сигнали на DATA CD/DATA DVD.

** Ако MP3 фајлот има ID3, системот ќе прикаже име на фолдер/трака (фајл) од ID3 информацијата.

Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. ID3 ver 2.2/2.3 информации кои имаат приоритет над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако се користат заедно на еден MP3 фајл.

■ Super VCD

- 1 време на репродукција на тековна трака.
- 2 Текст на трака
- 3 Трака и број на индекс.

■ DATA CD (MP3 фајл)/DATA DVD (MP3 фајл)

- 1 Време на репродукција и број на трака.
- 2 Трака (фајл) име*

* Ако MP3 фајл има ID3 ознака, системот ќе емитува име на фолдер/трака (фајл) од ID3 информациите.

Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет кога заедно се емитуваат ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 на еден MP3 фајл.

■ DATA CD (DivX видео фајл)/DATA DVD (DivX видео фајл)

- 1 Време на репродукција на тековен фајл
- 2 Име на тековен фајл
- 3 Тековен албум и број на фајл.


Забелешка

- Системот го прикажува само првото ниво од DVD/CD текстот, како име на фајл или наслов.
- Ако името на MP3 фајлот не може да се прикаже, “*” ќе се појави на предниот панел.
- Името на дискот или траката можеби нема да се појават зависно од дискот.
- Времето на MP3 фајловите и DivX видео фајловите можеби нема да биде точно.

Совет


- Кога системот емитува VIDEO CD со PBC функции, се прикажува времето на репродукција.

Преглед на информациите за времето на дискот на ТВ екранот



1 Притиснете DISPLAY во репродукција.

Следнава тема се појавува на ТВ екранот.



Информација за време

2 Притискајте DISPLAY за промена на информациите на времето.

Приказот и типот на времето кое сакате да го проверите зависи од дискот кој го емитувате.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- T **:**:**
Време на репродукција на тековен фајл
- T_**:**:**
Преостанато време на тековен наслов.
- C **:**:**
Време на репродукција на тековно поглавје.
- C_**:**:**
Преостанато време на поглавје.

■ VIDEO CD (со PBC функции)

- **:**:**
Време на тековна сцена.

повеќе пати, значи дека на DVD VIDEO дискот се снимени повеќе аудио формати.

■ DVD-VR

Се прикажува типот на звучните траки снимени на дискот. Основните параметри се подвлечени

Пример:

- [1: MAIN] (главен звук)
- [1: SUB] (помошен звук)
- [1: MAIN+SUB] (главен и помошен звук)
- [2: MAIN]
- [2: SUB]

Забелешка

- [2: MAIN], [2: SUB], и [2: MAIN+SUB] не се прикажуваат ако на дискот е снимен само еден аудио запис.

■ VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3 фајл)/DATA DVD (MP3 фајл)

- [STEREO]: стандарден стерео звук
- [1/L]: звук од левиот канал (монаурален)
- [2/R]: звукот од десниот канал (монаурален)

■ DATA CD (DivX видео фајл)/DATA DVD (DivX видео фајл)

Изборот на DATA CD или DATA DVD аудио сигнали се разликува, зависно од DivX видео фајлот содржан на дискот. Форматот се прикажува.

■ Super VCD

- [1:STEREO]: стерео звук од звучниот канал 1
- [1:1/L]: звук од левиот канал од звучната трака 1 (монаурален)
- [1:2/R]: звук од десниот канал од звучната трака 1 (монаурален)
- [2:STEREO]: стерео звук од звучната трака 2
- [2:1/L]: звук од левиот канал од звучната трака 2 (монаурален)
- [2:2/R]: звук од десниот канал од звучната трака 2 (монаурален)

Забелешка

- При емитувањето Super VCD на кој не е снимена втора звучна трака, нема да се емитува звук кога ќе се избераат опциите [2:STEREO], [2:1/L], или [2:2/R].

Формат на аудио

СИГНАЛ


DVD-V DATA-CD DATA DVD

Притискајте AUDIO за на екранот да се прикаже форматот на аудио сигналите (PCM, Dolby Digital, DTS, ит.н...).

■ DVD


Пример:

Dolby Digital 5.1 канал



Пример:

Dolby Digital 3 канал



■ DATA CD (DivX видео фајл)/DATA DVD (DivX видео фајл)

Пример:

MP3 аудио




Емитување на VIDEO CD со PBC функција (Ver.2.0)

(PBC Репродукција)

VIDEO CD

Со PBC (Контрола на репродукција) функциите можете да уживате во едноставни интерактивни операции, функции за пребарување, и др. слични операции.

PBC репродукцијата овозможува и емитување на VIDEO CD со следење на ТВ екранот.



1 Започнете репродукција на VIDEO CD со PBC функции.

Се појавува менито за селекцијата.

2 Селектирајте број на тема која сакате да ја користите.

3 Притиснете (+).

4 Следете ги инструкциите на менито за интерактивни операции.

Проучете го упатството кое е приложено со дискот, бидејќи операциите можат да се разликуваат зависно од VIDEO CD.

За враќање во менито

Притиснете RETURN.

Забелешка

• Зависно од VIDEO CD, [Press ENTER] во Чекор 3 може да се појави како [Press SELECT] во приложеното упатство со дискот. Во случајов, притиснете ▷.

Совет


• За емитување без употреба на PBC функции, притиснете ◀▶ или на нумерираните копчиња кога системот е во стоп режим, а потоа притиснете ▷ или ⊕. Системот почнува со репродукција. Не можат да се емитуваат неподвижни слики како мени. За враќање во PBC репродукција, двапати притиснете ■, и ▷.

Продолжување на емитувањето од местото каде е запрен дискот

(Resume Play)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD
DATA DVD

Кога ќе го запрете емитувањето, системот го меморира местото каде што сте притиснале ■ и пораката "RESUME" (продолжи) се прикажува на екранот. Се додека не се извади дискот, функцијата ќе биде активна, дури и ако се притисне I/O.



1 При емитување, притиснете ■ за да ја стопирате репродукцијата.

"RESUME" се појавува на предниот панел на дисплејот.


2 Притиснете ▷.

Дискот продолжува да се емитува од местото каде е запрен во чекорот 1.

Осветлување на копчињата на предниот екран

(ILLUMINATION MODE)

Можете да дотерате тип на осветлување за предниот екран.



1 Притиснете SYSTEM MENU.

2 Притиснете ↑/↓ повеќепати додека "INFO MODE" не се појави на предниот екран, и потоа на ⊕ или →.

3 Притиснете ↑/↓ да селектирате дотерување.

- "ON": цело време е вклучено осветлувањето.
- "OFF": осветлувањето се вклучува за 10 сек. откако ќе го притиснете копчето (освен за копчето I/O) на предниот екран.

4 Притиснете ⊕.

Дотерувањето е направено.


5 Притиснете SYSTEM MENU.

Менито на системот е исклучено.

Преглед на информации за дискот

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD
DATA DVD

Приказ на време на репродукција и преостанато време на дискот



Притискајте DISPLAY.

Со секое притискање на DISPLAY додека се емитува дискот, екранот се менува:

① → ② → ... → ① → ...

Некои прикажани теми можат да се изгубат после неколку секунди.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- 1 Време на репродукција на тековен фајл.
- 2 Преостанато време на тековен наслов.
- 3 Време на репродукција на тековно поглавје.
- 4 преостанато време на тековно поглавје.
- 5 Име на диск.
- 6 Наслов и поглавје.


■ VIDEO CD (без PBC функции)/ Super Audio CD/CD

- 1 Време на репродукција на тековна трака.
- 2 Преостанато време на тековна трака.
- 3 Време на репродукција на диск.
- 4 Преостанато време на диск.
- 5 Име на трака.
- 6 Трака и индекс*

* VIDEO CD/Super Audio CD само.

Менување на светлината на предниот екран и осветлувањето

Можете да изберете едно од двете нивоа за светлината и осветлувањето на екранот.



Притиснете DIMMER.


Секогаш кога ќе притиснете DIMMER, светлината на предниот панел се менува.

- "DIMMER OFF": Светло.
- "DIMMER ON": темн.

Менување на прикажаниот режим

(INFORMATION MODE)

Можете да ги менувате прикажаните информации на предниот екран.



- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow повеќепати додека "INFO MODE" не се појави на предниот екран, и потоа на \oplus или \rightarrow .
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow да селектирате дотерување.
 - "STANDARD": прикажува комплетни информации како тип на диск, број на лента, информации за повторен режим, радио фреквенција и т.н., за селектираната функција. За детали за прикажаните информации, видете "Приказ на преден екран" (стр.107).
 - "SIMPLE": го прикажува само името на селектираната функција.
- 4 Притиснете \oplus .
Дотерувањето е направено.
- 5 Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот е исклучено.

Забелешка

- Зависно од местото каде дискот е запрен , емитувањето можеби нема да продолжи од истото место.
- Местото на кое е запрен дискот се брише во следниве случаи:
 - кога дискот ќе се извади.
 - кога системот ќе се префрли во неактивен режим на работа (DATA CD/ DATA DVD).
 - кога ќе се изменат параметрите со екранот за дотерување.
 - кога ќе ја измените контролата за родители.
 - кога ќе се смени функцијата со притискање на копчето FUNCTION.
 - кога уредот ќе се исклучи од струја
- За DVD-R/DVD-RW во VR режим, CD, DATA CD и DATA DVD, системот ја меморира позицијата за тековниот диск.
- Функцијата за продолжување на емитувањето нема ефект кај програмираното емитување и емитувањето по случаен избор.
- Функцијата може да не функционира кај некои дискови.

Совет

- За да го емитувате дискот од почеток, притиснете \blacktriangle два пати, па притиснете \triangleright .

За репродукција на дискот од местото на кое бил запрен

(Multi-disc Resume)

DVD-V VIDEO CD

Уредот ја меморира позицијата на која е запрен дискот за последните емитувани дискови. Кога меморијата ќе се наполни, меморираната позиција за првиот диск се брише.

За да ја активирате оваа функција, поставете ја опцијата [MULTI-DISC RESUME] од менито [CUSTOM SETUP] на [ON] (вклучено). За повеќе детали, видете во "[MULTI-DISC RESUME] (само за DVD VIDEO/VIDEO CD)" (стр. 55).

Забелешка

- Системот може да меморира најмалку 10 точки.
- Ако [MULTI-DISC RESUME] во [SYSTEM SETUP] е на [OFF] (стр. 55), овие точки се бришат со притискање на функцијата FUNCTION +/-.

Совет

- За да го емитувате дискот од почеток, притиснете \blacktriangle два пати, па притиснете \triangleright .


Репродукција и режими

Сопствена програма

(Program Play)

VIDEO CD CD

Можете да репродуцирате содржина на диск по редослед кој сами ќе го креирате. Можете да направите сопствена програма до 99



- 1 Притиснете \square DISPLAY.
Контролното мени се појавува на ТВ екранот.
- 2 Со \uparrow/\downarrow одберете \square [PROGRAM], и потоа на \oplus .
Опциите за [PROGRAM] се појавуваат.
- 3 Со \uparrow/\downarrow одберете [SET \rightarrow], и потоа копче \oplus .

Вкупно време на програмирани траки

PROGRAM		0:00:00
ALL CLEAR		T
1. TRACK	--	01
2. TRACK	--	02
3. TRACK	--	03
4. TRACK	--	04
5. TRACK	--	05
6. TRACK	--	06
7. TRACK	--	

Снимени траки на дискот

4 Притиснете →.

Курсорот се движи кон колоната со траки [T] (во случајов, [01]).

PROGRAM	0: 00:00
ALL CLEAR	T
1. TRACK --	--
2. TRACK --	01
3. TRACK --	02
4. TRACK --	03
5. TRACK --	04
6. TRACK --	05
7. TRACK --	06

5 Селектирајте трака која сакате да ја програмирате.

На пример, одберете трака [02].

Со ↑/↓ одберете [02] под [T], и потоа копче ⊕.

Селектирана трака

PROGRAM	0: 03:51
ALL CLEAR	T
1. TRACK --	--
2. TRACK --	01
3. TRACK --	02
4. TRACK --	03
5. TRACK --	04
6. TRACK --	05
7. TRACK --	06

Вкупно време на програмирани траки

6 За програмирање на други траки, повторете чекори 4 и 5.

Траките се прикажуваат според програмираниот редослед.

7 Притиснете ▷ за Program Play.

Програмската репродукција започнува.

Кога програмата ќе заврши, активирајте ја повторно со копче ▷.

За враќање на нормална репродукција

Притиснете CLEAR додека не е прикажан дисплејот за програмско подесување на ТВ екранот, или селектирајте [OFF] во Чекор 3. За репродукција на истата програма, [ON] во Чекор 3, и притиснете ⊕.

За исклучување на контролното мени

Копче DISPLAY треба да се притиска додека не исчезне контролното мени.

За промена или откажување на програма

1 Следете ги чекорите 1 до 3 во “Креирање сопствена програма.”

2 Притиснете ↑/↓ за селектирање на програмски број на траката која сакате да ја смените или откажете.

Ако сакате да избришете трака од програмата, притиснете CLEAR.

3 Чекор 5 за ново програмирање.

За откажување на програма, селектирајте [--] под [T], и притиснете ⊕.

За откажување на сите траки во програмскиот редослед

1 Следете ги чекорите 1 до 3 во “Креирање сопствена програма.”

2 Со ↑ селектирајте [ALL CLEAR].

3 Притиснете ⊕.

Забелешка

• Некои песни може да се емитуваат постојано при емитувањето на MP3.

Репродукција по случаен избор

(Shuffle Play)

VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD


Системот може да ги “измеша” содржините на дискот. На тој начин тие ќе бидат емитувани по случаен избор и редослед.

Забелешка

• Некои песни може да се емитуваат постојано при емитувањето на MP3.

Уживајте во звукот на ТИВКО

Можете да уживате во звучните ефекти или дијалог, како што е на кино и театар, на тивко. Корисно е за гледање филм навечер.



Притиснете NIGHT.

"NIGHT ON" се појавува на предниот екран и звучниот ефект е активиран.

За исклучување на звучниот ефект

Повторно притиснете NIGHT.

Употреба на тајмер

Можете да одредите уредот да се исклучи по одредено време за, на пример, да можете да заспите слушајќи музика. Времето може да се постави во интервали од по 10 минути.



Притиснете SLEEP.

Со секое притискање на SLEEP, минутите се менуваат во интервали од 10 минути. Кога ќе поставите тајмер, “SLEEP” трепка на предниот панел.

Проверка на преостанатото време

Притиснете SLEEP повторно.

За да го смените преостанатото време

Притискајте SLEEP додека не се прикаже саканото време.

Исклучување на функцијата Sleep


Притискајте SLEEP додека на екранот не се прикаже пораката “SLEEP OFF”.

Дотерување на каснење меѓу слика и звук

(A/V SYNC)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA-CD DATA DVD

Кога звукот не одговара со сликата на ТВ екранот, можете да го дотерате каснењето меѓу сликата и звукот.



- 1 Притиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Притиснете **↑/↓** повеќепати додека "A/V SYNC" не се појави на предниот екран, потоа притиснете **⊕** или **→**.
- 3 Притиснете **↑/↓** да селектирате дотерување.
 - "LONG": дотерување на разликите меѓу сликата и звукот за 130 мсек.
 - "SHORT": дотерување на разликите меѓу сликата и звукот за 70 мсек.
 - "OFF": не е дотерано.
- 4 Притиснете **⊕**.
Дотерувањето е направено.
- 5 Притиснете **SYSTEM MENU**.
Менито на системот е исклучено.


Забелешка

- Во зависност од влезниот бран, "A/V SYNC" може да не биде ефективен.


Менување на влезен степен на звукот

Може да се предизвика деформирање на звукот кога слушате на компонента поврзана со TV (AUDIO IN) приклучок на контролната единица. Деформирање на звукот не е дефект и зависи од поврзаната компонента.

За заштита од деформирање, намалете го влезниот степен на контролната единица.



- 1 Притиснете **FUNCTION** повеќепати додека "TV" не се појави на предниот екран.
- 2 Притиснете **SYSTEM MENU**.
- 3 Притиснете **↑/↓** повеќепати додека "ATTENUATE" не се појави на предниот екран, и притиснете **⊕** или **→**.
- 4 Притиснете **↑/↓** да селектирате дотерување.
 - "ATT ON": Можете да го намалите влезниот степен. Излезниот степен е сменет.
 - "ATT OFF": Нормален влезен степен.
- 5 Притиснете **⊕**.
Дотерувањето е направено.
- 6 Притиснете **SYSTEM MENU**.
Менито на системот е исклучено.



- 1 Притиснете **DISPLAY** при репродукцијата.
Контролното мени се прикажува.
 - 2 Со **↑/↓** изберете **[SHUFFLE]**, и потоа на **⊕**.
Опциите за [SHUFFLE] се појавуваат.
 - 3 Со копчињата **↑/↓** изберете ги посакуваните содржини
 - Репродукција на DVD VIDEO
 - TITLE (наслов)
 - CHAPTER (поглавје)
 - Репродукција на VIDEO CD или CD
 - TRACK (траки)
 - Додека е активирана програмата
 - [OFF]: Off.
 - [ON]: Репродукција по случаен избор на содржините од програмата
 - DATA CD (освен за DivX видео фајл)/ DATA DVD (освен за DivX видео фајл)
 - [OFF]: Off.
 - [ON] (MUSIC): За MP3 фајлови во фолдер на тековниот диск. Кога нема селектирано фолдер, првиот фолдер се репродуцира по случаен избор.
 - 4 Притиснете **⊕**.
Репродукцијата започнува.
- За да се вратите на нормална репродукција
Притиснете CLEAR, или изберете "OFF" (исклучено) во постапката 3.

За исклучување на контролното мени

Копче **DISPLAY** треба да се притиска се додека не се исклучи менито.


Оваа функција не можете да ја користите за VIDEO CD или Super VCD со PBC репродукција.

Повторување на репродукција

(Repeat Play)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA-CD
DATA DVD

Можете да одредите да се повторуваат сите наслови и записи на дискот, како и само еден наслов, поглавје или запис.



- 1 Копче **DISPLAY** во тек на репродукција.
Се појавува контролното мени.
- 2 Со **↑/↓** изберете **[REPEAT]**, и потоа на **⊕**.
Опциите за [REPEAT] се појавуваат.
- 3 Притиснете **↑/↓** за да селектирате тема која сакате да се повторува.
 - DVD VIDEO/DVD-VR
 - [OFF]: без повторено емитување.
 - [DISC]: сите наслови на дискот се повторуваат.

- [TITLE]: тековниот наслов се повторува.
- [CHAPTER]: тековното поглавје се повторува.

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD

- [OFF]: без повторно емитување.
- [DISC]: сите наслови на дискот се повторуваат.

- [TRACK]: тековната трака се повторува.

■ DATA CD/DATA DVD

- [OFF]: без повторено емитување.
- [DISC]: сите албуми на дискот се повторуваат.
- [FOLDER]: повторување на тековен фолдер.
- [TRACK] (MP3 фајлови само): повторување на тековната трака.
- [FILE] (DivX видео фајлови само): повторување на тековен фајл.

■ За време на Shuffle Play или Program Play

- [OFF]: без повторено емитување.
- [DISC]: Можете да ги повторите Shuffle Play или Program Play.

4 Копче ⊕.

Темата е селектирана.

Враќање на нормална репродукција

Притиснете CLEAR, или селектирајте [OFF] во Чекор 3.

За исклучување на контролното мени

Копче ⊕/DISPLAY додека не се исклучи контролното мени.

Забелешка

- Не можете да користите VIDEO CD и Super VCD со PBC контрола.
- При емитувањето на DATA CD/DATA DVD со MP3 звучни траки и JPEG слики, доколку нивното времетраење не е исто, звукот нема да се поклопува со сликите.
- Кога [“MODE (MUSIC, IMAGE)”] е поставена на [IMAGE] (страница 44), нема да можете да ја изберете опцијата “TRACK.”
- Кога ќе притиснете CLEAR за враќање во нормален режим, Program Play или Shuffle Play исто така се откажани.

Совет


- Можете брзо да го прикажете статусот [REPEAT]. Притиснете REPEAT на далечинското

Пребарување/Селектирање ВО ДИСК

Мени на DVD

DVD-V

DVD дискот е поделен на долги секции на слики и музика, наречени “наслови.” Кога репродуцирате DVD диск кој содржи повеќе наслови, можете да го изберете посакуваниот наслов со притискање на копчето TOP MENU. Кога репродуцирате DVD кој овозможува други опции, како на пример, да одредите јазик на звукот, изберете ја посакуваната со копчето MENU.



1 Притиснете DVD TOP MENU или DVD MENU.

Менито на дискот се прикажува на екранот. Содржините варираат зависно од дискот.

2 Со ←/↑/↓/→ или нумерираните копчиња, изберете ја содржината која сакате да се емитува

3 Притиснете ⊕.

[ON]: Ќе се појави слика на екранот ако не дадете наредба на системот околу 15 минути.
[OFF]: Исклучено.

[BACKGROUND]

Можете да селектирате боја или слика која ќе стои како позадина на ТВ екранот.

[JACKET PICTURE]: Сликата се прикажува но само доколку е снимена на дискот (CD-EXTRA, и.т.н...). Но ако на дискот не е снимена оваа слика, се прикажува сликата GRAPHICS

[GRAPHICS]: Се прикажува стандардна слика меморирана на плеерот.

[BLUE]: За сина позадина.

[BLACK]: За црна позадина.

[PARENTAL CONTROL]

Поставување на забрана за емитување на дискови. За детали, види “Ограничување на репродукција на диск” (стр. 47).

[DivX]

Го прикажува регистарскиот број на плеерот. Повеќе информации ќе најдете на: <http://www.divx.com> на Интернет.

[MULTI-DISC RESUME] (DVD VIDEO/VIDEO CD само)

Можете да ја вклучите/исклучите [MULTI-DISC RESUME] функцијата.

[ON]: Се меморира позицијата во која ќе ги сопнете дисковите, до 10 дискови.

[OFF]: Се меморира само позицијата во која е сопрен дискот кој тековно се емитува.


[RESET]

Можете да ги вратите [SET UP] подесувањата различни од [PARENTAL CONTROL] на фабричките подесувања. За детали, види “Враќање на [SETUP] подесувањата на фабричките вредности” (стр. 89).

Подесување на звучниците

[SPEAKER SETUP]

За да го добиете најдобриот можен звук можете да го смените нивото на звучниците.



■ [LEVEL (FRONT)]

Можете да го дотерате нивото на звукот на предните звучници и субвуферот. Параметрите можете да ги дотерате од -6dB до +6dB.

[L] 0.0dB: Дотерајте го нивото на предниот звучник (L).

[R] 0.0dB: Дотерајте го нивото на предниот звучник (R).

[SUBWOOFER] 0.0dB: Дотерајте го нивото на субвуферот.

■ [JPEG RESOLUTION]

Можете да селектирате резолуција на JPEG фајловите кои се емитуваат од HDMI OUT приклучокот.

[SD □]: Системот емитува стандардна резолуција со црни рамки.

[HD □]: Системот емитува HD резолуција со црни рамки.

[HD]: Системот емитува HD резолуција без црни рамки.


[(1920 × 1080i) HD □]: Системот емитува полна HD резолуција со црни рамки.

[(1920 × 1080i) HD]: Системот емитува полна HD резолуција без црни рамки.

- [JPEG RESOLUTION] е ефективна само ако поставите [TV TYPE] во [VIDEO SETUP] на [16:9], и [HDMI RESOLUTION] во [HDMI SETUP] на различно од [720 × 480p] или [720 × 480/576p].
- Селектирајте [(1920 × 1080i) HD □] или [(1920 × 1080i) HD] само ако [HDMI RESOLUTION] е во [HDMI SETUP] на [1920 × 1080i].
- Ако одберете [(1920 × 1080i) HD □] или [(1920 × 1080i) HD], наредната слика се појавува по црниот екран.
- HDMI сигнал се исклучува моментално кога:
 - Ставате или вадите DATA CD или DATA DVD диск.
 - кога конектирате или вадите USB уред.

Аудио подесувања

[AUDIO SETUP]



[AUDIO DRC] (DVD VIDEO само)

Овозможува појасен звук при ниска јачина на тонот, ако DVD дискот е компатибилен за “AUDIO DRC.”

[OFF]: Нема компресија на динамичниот досег.

[STANDARD]: Системот репродуцира звук со кој е снимена содржината.

[MAX]: Системот целосно го компресира динамичниот досег.

Забелешка

- [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.

■ [TRACK SELECTION] (DVD VIDEO само)

И дава приоритет на звучната трака која содржи најголем број канали при репродукција на DVD VIDEO диск на кој се снимени повеќе аудио формати (PCM, MPEG audio, DTS, или Dolby Digital).

[OFF]: Исклучено.


[AUTO]: Системот селектира звучни траки автоматски според дадениот приоритет.

Забелешка

- Кога ќе ја наместите опцијата на “AUTO,” јазикот може да се промени. Опциите одредени со функцијата “TRACK SELECTION” има приоритет во однос на “AUDIO” параметрите во мениго “LANGUAGE SETUP” (страница 57).
- Доколку PCM, DTS, MPEG audio, и Dolby Digital звучните записи имаат ист број канали, плеерот ги емитува PCM, DTS, MPEG, и Dolby Digital аудио звучните записи по овој редослед.

Други подесувања

[SYSTEM SETUP]



[SCREEN SAVER]

Можете да ја активирате функцијата за намалување на појавата на замаглување. Притиснете на било кое копче (пр., > копче).

Приказ на DVD мени на контролниот дисплеј

1 Копче DISPLAY во репродукција.

Контролното мени се прикажува на ТВ екранот.

2 Со одберете [DISC MENU], и потоа на .

Опциите за [DISC MENU] се појавуваат.

3 Со селектирајте [MENU] или [TOP MENU].

4 Притиснете .


За да го исклучите контролното мени

Притискајте DISPLAY додека Контролното Мени не се исклучи.

Селектирање на [ORIGINAL] или [PLAY LIST] на DVD-VR

DVD-VR

Оваа функција е достапна само за DVD-VR со програмирана листа.



1 Копче DISPLAY додека системот е во стоп режим.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Со одберете [ORIGINAL/PLAY LIST], и потоа на .

Опциите за [ORIGINAL/PLAY LIST] се појавуваат.

3 Со одберете подесување.

- [PLAY LIST]: емитување наслови креирани од оригиналниот, за натамошно уредување.
- [ORIGINAL]: емитување на оригинално снимените наслови.

4 Притиснете .

Пребарување на наслов/поглавје/трака/сцена и сл.

DVD-V DVD-VR VIDEO CD Super Audio CD CD

DATA-CD DATA DVD

DVD диските можете да ги пребарувате по наслови и поглавја, додека VIDEO CD/CD/DATA CD/ DATA DVD диските можете да ги пребарувате по записи, индекс, или сцена. Бидејќи записите и насловите се групирани под редни броеви, можете да ги изберете директно со соодветните нумерирани копчиња. Сцените можете да ги пронаоѓате и со помош на временскиот код.



1 Копче DISPLAY. (При репродукција на DATA CD/DATA DVD со JPEG слики, притиснете два пати).


Контролното мени се прикажува.

2 Изберете го посакуваниот метод .

Пример: [CHAPTER]

[** (**)] се селектира (** означува број).


Бројот во загради означува вкупен број на наслови, поглавја, индекси, сцени, фолдери или фајлови.



Селектирана колона

3 Притиснете .

[** (**)] се менува во [-- (**)].



4 Притиснете или на нумерираните копчиња за да го селектирате бараниот број на насловот, поглавјето, траката, индексот, сцената, и сл.

Ако направите грешка, притиснете CLEAR.

5 Притиснете .

Системот започнува со репродукција од селектираниот број.

Совет

- Кога контролното мени е исклучено, можете да барате погледје (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), трака (VIDEO CD/Super Audio CD/CD), или фајл (DATA CD/DATA DVD (DivX видео)) со притискање на нумерирано копче и .

Пребарување на сцена со помош на временскиот код

DVD-V **DVD-VR**

1 Во Чекор 2, одберете [TIME].

[T **:**:**] (playing time of the current title) се селектира.

2 Притиснете .

[T **:**:**] се менува во [T --:--:--].

3 Внесете го временскиот код со нумерираниите копчиња.

На пример, за да ја пронајдете сцената на 2 часа, 10 минути и 20 секунди од почетокот, едноставно внесете “2:10:20.”


4 Притиснете .

Забелешка

- На овој начин не можете да пребарувате кај DVD+RW дисковите.

HDMI подесувања

[HDMI SETUP]



■ [HDMI RESOLUTION]

Селектирајте тип на излезен сигнал на HDMI OUT приклучокот. За детали, види “Селектирање на тип на излезен сигнал од HDMI OUT приклучок” (стр. 27).

[AUTO (1920 × 1080p)]: Системот пренесува оптимални видео сигнали до поврзаниот ТВ апарат.

[1920 × 1080i]: Системот произведува 1920 × 1080i* видео сигнали.

[1280 × 720p]: Системот произведува 1280 × 720p* видео сигнали.

[720 × 480/576p]**: Системот произведува 720 × 480p* или 720 × 576p* видео сигнали.

* i: интерлејс, p: прогресивни

■ [CONTROL FOR HDMI]

Можете да ја вклучите или исклучите [CONTROL FOR HDMI] функцијата. Ова е достапно кога ќе го поврзете системот и ТВ приемникот преку HDMI кабел. Повеќе информации во “Употреба на Контролата за HDMI Функција за “BRAVIA” Sync” (стр. 58).

[OFF]: Исклучена функција.

[ON]: Вклучена. Можете да ги контролират компонентите поврзани со HDMI кабел.

Забелешка

- Кога ќе поставите на [ON] без HDMI конекција со ТВ, [Please verify the HDMI connection.] се појавува и не можете да поставите на [ON].

■ [VOLUME LIMIT]

Ако го смените излезниот метод на ТВ приемникот кон ТВ менито, или ако притискате THEATRE, Аудио Контролата на Системот (стр. 70) ќе се активира и силен звук може да се произведе, зависно од нивото на јачината на звукот на системот. Ова може да ги спречите со намалување на нивото на звукот на минимална вредност. [LEVEL3]: Максималното ниво на звукот е 15. [LEVEL2]: Максималното ниво на звукот е 20. [LEVEL1]: Максималното ниво на звукот е 30. [OFF]: Исклучено.

Забелешка

- Функцијата е достапна само кога [CONTROL FOR HDMI] е поставена на [ON].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

Селектирајте тип на HDMI излезен сигнал од HDMI OUT приклучокот.

[YCbCr]: Системот емитува YCbCr сигнали.

[RGB]: Системот емитува RGB сигнали.

Забелешка

- Ако сликата е нејасна или искривена, поставете [YCbCr] на [RGB].
- Ако HDMI OUT приклучокот е поврзан со компонента со DVI приклучок, [RGB] сигналите автоматски ќе се емитуваат дури и кога ќе селектирате [YCbCr].

■ [AUDIO (HDMI)]

Селектирајте статус на аудио излез од HDMI OUT приклучокот.

[OFF]: Системот не емитува звук од HDMI OUT приклучокот.

[ON]: Системот емитува сигнали со конвертирање на Dolby Digital, DTS, или 96 kHz/24 bit PCM сигнали на 48 kHz/16 bit PCM.

Note

- Кога ќе го поврзете ТВ со HDMI кабел и [ON] е селектирано, [AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS, “DEC. MODE,” и звучниот режим кои не се нанесли на звукот, се емитуваат преку ТВ приемникот.
- Ако поставите функција различна од “DVD,” системот не емитува звук преку HDMI OUT приклучокот дури и кога ќе поставите [AUDIO (HDMI)] на [ON].

Забелешка

- Во зависност од DVD дискот, “4:3 LETTER BOX” форматот може автоматски да се избере наместо “4:3 PAN SCAN” или обратно.

■ [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]

Можете да го вклучите/исклучите прогресивниот сигнал кој е произведен од VIDEO OUT (COMPONENT) приклучокот. За детали, видете “Дали Вашиот ТВ прифаќа прогресивен сигнал?” (стр.27).

[OFF]: Системот произведува испреплетен сигнал.

[ON]: Системот произведува прогресивен сигнал. Кога ќе селектирате [ON], следете ги следниве чекори.

- 1 Селектирајте [ON], и потоа на ⊕ .
- 2 Притиснете ←/→ да селектирате [START], и потоа на ⊕ .

Системот произведува прогресивен сигнал за 5 секунди. Проверете дали е прикажано правилно на екранот.

- 3 Притиснете ←/→ да селектират [YES], и потоа на ⊕ .

Системот произведува прогресивен сигнал. Ако селектирате [NO], системот нема да произведува прогресивен сигнал.

Забелешка


- [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] е ефектен само кога ја поврзвате контролната единица и ТВ со компонентен видео кабел (стр.19).

■ [4:3 OUTPUT]

Кога употребувате 16:9, можете да го дотерате да гледате на 4:3. Ако сразмерот можете да го менувате на Вашиот ТВ, направете ги измените на ТВ, не на системот.

[FULL]: Селектирајте го ова кога можете да го смените сразмерот на Вашиот ТВ.

[NORMAL]: Селектирајте го ова кога не можете да го смените сразмерот на ТВ. На 16:9 се појавува црн појас на левата и десната страна од сликата.



ТВ со 16:9 сразмер

Забелешка

- [4:3 OUTPUT] е ефективен само кога ќе дотерате [TV TYPE] во [VIDEO SETUP] во [16:9].

■ [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)] (Југоисточна Азија само)

Можете да селектирате систем на боја кога репродуцирате VIDEO CD.

[AUTO]: Системот произведува видео сигнал во системот на дискот, било PAL или NTSC.

Ако Вашиот ТВ употребува DUAL систем, селектирајте [AUTO].

[PAL]: Системот го менува видео сигналот на NTSC дискот и го претвара во PAL систем.

[NTSC]: Системот го менува видео сигналот од PAL диск и го претвара во NTSC систем.

Забелешка

- Неможете да менувате систем на боја на самиот диск.
- Можете да менувате систем на боја на овој систем во согласност со поврзаниот ТВ (стр.20).

■ [PAUSE MODE] (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW само)

Можете да селектирате слика во режим на пауза.

[AUTO]: Сликата, вклучувајќи и субјекти во динамично движење се прикажуваат без треперење на сликата. Селектирајте ја оваа позиција.

[FRAME]: Сликата, вклучувајќи и субјекти кои не се движат динамично, се прикажуваат со повисока резолуција.


Репродукција на MP3 и JPEG фајлови

DATA-CD DATA DVD

Можете да емитувате DATA CD/DATA DVD кои содржат MP3 звучни записи или JPEG слики:

- MP3 звучни записи со наставка “MP3.”
- JPEG фајлови со слики со наставка “JPEG” или “.JPG.”
- JPEG фајлови со слики, со наставка во согласност со DCF* форматот за слики.
- Плеерот ќе ги емитува фајловите со наставка “MP3,” “.JPG,” или “.JPEG,” дури и ако не се снимени во MP3 или JPEG формат. Но, притоа може да дојде до емитување прегласен звук и да се оштетат звучниците.
- Плеерот не ги поддржува звучните фајлови во mp3PRO формат.
- Некои JPEG слики не можат да се емитуваат.
- Не можете да репродуцирате MP3 звучни записи/JPEG слики од DATA CD/DATA DVD кои содржат и DivX видео фајлови.
- Во зависност од софтверот кој се користи за креирање на DATA CD/DATA DVD дискот, редоследот на емитување може да се раликува од горе прикажаниот
- Прикажаниот редослед на репродукција можеби нема да може да се примени доколку во секој албум се снимени над 200 под-албуми или 300 записи/фајлови.
- Плеерот може да препознае до 200 албуми (плеерот ги брои само албумите, вклучувајќи ги и оние кои не содржат MP3 звучни записи или JPEG слики). Плеерот нема да ги емитува албумите снимени по двестотиот албум.

Избор на MP3 фајл или фолдер



- 1 Ставете DATA CD или DATA DVD.
- 2 Притиснете DVD MENU.

Снимените фолдери на DATA CD или DATA DVD се појавуваат. Кога се репродуцира трака од фолдерот, таа е затемнета.

FOLDER LIST	
01	Let's Talk About Love (1985)
02	1st Album (1986)
03	In the Middle of Nowhere (1986)
04	Ready for Romance (1986)
05	In the Garden of Venus (1987)
06	Romantic Warriors (1987)
07	Back for Good (1988)
08	Alone (1999)

- 3 Притиснете ↑/↓ за да селектирате фолдер.

За MP3 фајлови во фолдерот

Притиснете ▷ за да започнет репродукцијата.

За селектирање на MP3 фајл

Притиснете ⊕ .

Листата на фајлови која ја содржи фолдерот се појавува.



Со **↑/↓** селектирајте албум, и притиснете **⊙**.
Започнува репродукцијата на селектираниот фајл. Можете да ја исклучите листата со притискање на DVD MENU. Со повторно притискање на DVD MENU, ќе се појави листата во фолдерот.

За да ја сопрете репродукцијата

Притиснете **■**.

За да се префрлите на претходниот или наредната MP3 фајл

Притиснете **▶▶▶** за репродукција на наредниот MP3 фајл. Кога ќе притиснете **◀◀◀** еднаш, можете да одите на почетокот од моменталниот MP3 фајл. Запомнете дека можете да го селектирате наредниот фолдер ако конинуирано продолжите да притискате **▶▶▶** после последниот фајл во тековниот фолдер, но не можете да се вратите на претходниот фолдер со притискање на **◀◀◀**.
За да се вратите на претходниот фолдер, селектирајте го од листата на фолдери.


За да се вратите на претходниот екран

Притиснете **↶** RETURN.

За исклучување на екранот

Притиснете DVD MENU.

Селектирање на JPEG фајл или фолдер



1 Ставете DATA CD или DATA DVD.

2 Притиснете DVD MENU.

Снимените фолдери на DATA CD или DATA DVD се појавуваат. Кога се репродуцира трака од фолдерот, таа е затемнета.



3 Со ↑/↓ селектирајте фолдер.

■ **За репродукција на JPEG фајл со слики во фолдерот**

Притиснете **▶** за да започне емитувањето на избраниот фолдер.

■ **Да селектирате JPEG фајл со слики во приказување на помошни екрани.**

Притиснете PICTURE NAVI.

Сликите и фајловите од албумот се прикажуваат во 16 помошни екрани.


Ресетирање на сите [SETUP] подесувања

За ресетирање на сите [SETUP] подесувања, види „Враќање на [SETUP] опциите на фабричките вредности“ (стр. 89).

Избор на јазик за екранските менија и звучните записи

[LANGUAGE SETUP]

Можете да поставите различни јазици на кои ќе се прикажуваат екранските менија.



■ [OSD] (On-Screen Display)

Менување на јазикот на менијата на екранот.

■ [MENU] (DVD VIDEO само)

За избор на посакуваниот јазик за менијата на дискот.

■ [AUDIO] (DVD VIDEO само)

За менување на јазикот на звучниот запис. Доколку изберете “ORIGINAL,” приоритет има јазикот снимен на дискот како оригинален.

■ [SUBTITLE] (DVD VIDEO само)

За менување на јазикот на титлот снимен на DVD VIDEO дискот. Доколку изберете “AUDIO FOLLOW,” јазикот на титлот се менува според јазикот кој сте го избрале за звучните траки.

Забелешка


• Доколку изберете јазик со опциите [MENU,] [SUBTITLE,] или [AUDIO] кој не е снимен на DVD VIDEO дискот, автоматски ќе се избере еден од снимените јазици (во зависност од дискот, јазикот може да не биде селектиран автоматски).

• Доколку изберете “OTHERS →” во опциите “MENU,” “SUBTITLE,” или “AUDIO,” со нумерираниот копчиња внесете соодветниот јазичен код од листата на страна 106.

Подесување на дисплејот

[VIDEO SETUP]

Дотерајте го излезниот сигнал согласно со телевизорот на кој е поврзан плеерот.



■ [TV TYPE]

За избор на формат на екранот на приклучениот телевизор.


[16:9]: Изберете ја оваа опција доколку сте поврзале телевизор со широк екран или опција за широк приказ.



[4:3 LETTER BOX]: Изберете ја оваа опција доколку сте поврзале телевизор со стандарден екран во формат 4:3. Широките слики се прикажуваат со црни ленти на горниот и долниот дел.



[4:3 PAN SCAN]: Изберете ја оваа опција доколку сте поврзале телевизор со 4:3 екран. Сликата автоматски се развлекува преку целиот екран и се отстрануваат непотребните делови.




Употреба на екранот за дотерување

Можете да направите неколку дотерувања на менијата како слика и звук.

Прикажаните менија многу зависат од моделот за земјата.

Забелешка

• Дотерувања за репродукција зачувани на дискот имаат предност пред дотерувањето на екранот и може да не работат сите опишани функции.




- 1 Притискајте **FUNCTION** повеќепати додека “DVD” не се појавува на предниот панел.
- 2 Копче **DISPLAY** додека системот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ екранот.
- 3 Со **↕** одберете **[SETUP]**, и потоа на **⊕**.
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
- 4 Со **↕** одберете **[CUSTOM]**, и потоа копче **⊕**.
Екранот за подесување се појавува.
- 5 Со **↕** одберете мени за дотерување, и потоа на **⊕**.
 - [LANGUAGE SETUP] (стр.75)
 - [VIDEO SETUP] (стр.75)

- [HDMI SETUP] (стр.77)
- [AUDIO SETUP] (стр.78)
- [SYSTEM SETUP] (стр.78)
- [SPEAKER SETUP] (стр.79)

Пример: [VIDEO SETUP]

Селектирано мени




Дотерани мени

- 6 Притиснете **↕** да селектирате мени, и потоа на **⊕**.

Опциите за селектираното мени се појавува.


Пример: [TV TYPE].



Опции

- 7 Притиснете **↕** да селектирате дотерување, и потоа на **⊕**.

Дотерувањето е селектирано и со тоа се комплетира.



Селектирано дотерување

Забелешка

• Кога ќе го вклучите системот повторно и нема диск во единицата, пораката за водење се појавува на ТВ екранот. За изведување на Quick Setup (стр.26), притиснете **⊕**. За враќање во нормален режим, притиснете **CLEAR**.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Со **↕/↔/↕/↔** изберете ја сликата која сакате да ја видите и притиснете **⊕**.
За враќање на нормален екран, притиснете **RETURN**.

Забелешка

• PICTURE NAVI не работи ако поставите [MODE (MUSIC, IMAGE)] на [MUSIC].

Совет

• За да се прикажат наредните слики, изберете слика во најдолната линија на екранот и притиснете **↓**. За да се вратите на претходната страна, изберете слика во најгорната линија на екранот и притиснете **↑**.

За избирање на претходната или следната JPEG слика

Притискајте **↔/↔** кога не е прикажано контролното мени. Имајте во предвид дека следниот албум од листата може да се избере ако продолжите да притискате **→** откако ќе се избере последната слика од тековниот албум, но не можете да се вратите на претходниот албум притискајќи **←** кога е избрана првата слика. За да се вратите на претходниот албум, изберете го од листата.

Ротирање на JPEG слика

Додека сликата е прикажана, притискајте ги копчињата **↕/↕**. Со секое притискање на копчето **↑**, сликата се ротира 90 степени спротивно од сказалките на часовникот. За да се вратите на нормалниот приказ, притиснете **CLEAR**.


Забелешка

• Не можете да ротираете JPEG фајл ако е [JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] на [(1920 × 1080i) HD] или [(1920 × 1080i) HD] (стр.78).

За запирање на репродукцијата

Притиснете **■**.

Приказ на листата на MP3 фајлови/JPEG фајлови/DivX видео фајлови



- 1 Копче **DISPLAY** во репродукција.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

- 2 Со **↕** одберете **[BROWSING]**, и потоа на **⊕**.

Опциите за [BROWSING] се појавуваат.


- 3 Со **↕** селектирајте ја бараната листа, и притиснете **⊕**.

• [FOLDER LIST]: Листата на фолдери се појавува. Следете го Чекорот 3 од “Селектирање на MP3 фајл или фолдер” или “Селектирање JPEG фајл или фолдер”.

• [PICTURE LIST]: Сликите во JPEG фолдерот се појавуваат во 16 помошни екрани. Следете го Чекор 3 од “Селектирање на JPEG фајл или фолдер”.
Ако нема JPEG фајл во селектираниот фолдер, се појавува [No image data]. Во овој случај, селектирајте [FOLDER LIST] за прикажување на листата со фолдери.

Емитирање звучни траки и слики во вид на слајд – шоу со звук

Може да се репродуцира слајд – шоу со слики и музика во позадина со ставање на MP3 фајлови и JPEG фајлови во ист фолдер на DATA CD или DATA DVD.



- 1 Ставете DATA CD или DATA DVD.
- 2 Притиснете **■**.
- 3 Копче **○** DISPLAY додека системот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ екранот.
- 4 Со **↕** одберете **🎵➡🖼️** [MODE (MUSIC, IMAGE)], и потоа на **⊕**.
Опциите за [MODE (MUSIC, IMAGE)] се појавуваат.
- 5 Со **↕** одберете подесување.
 - [AUTO]: се емитирање на JPEG и MP3 звучните траки од истиот албум истовремено, во вид на слајд шоу.
 - [MUSIC]: Можете да репродуцирате непрекинато само MP3 фајлови.
 - [IMAGE]: Можете да репродуцирате само JPEG сликите како слајд шоу.
- 6 Притиснете **⊕**.
- 7 Притиснете DVD MENU.
Се прикажува листата на албуми снимени на DATA CD или DATA DVD.

8 Притиснете **↕** да одберете фолдер.

9 притиснете **▶**.

Системот започнува со емитирање на избраниот албум.
Притискајте DVD MENU за да се исклучи приказот на листата.

Забелешка

- PICTURE NAVI не функционира кога е избран [MUSIC] режим.
- Ако емитирате големи MP3 и JPEG фајлови во исто време, звукот може да прескокнува. Препорачливо е брзината на примерок за MP3 да се постави на 128 kbps или пониско додека фајлот се креира. Ако звукот и натаму прескокнува, смалете ја големината на JPEG фајлот.

Одредување времетраење на слајдовите (JPEG само)

- 1 Копче **○** DISPLAY двапати.
Контролното мени за JPEG се прикажува на ТВ екранот.
- 2 Со **↕** одберете **🕒** [INTERVAL], и потоа на **⊕**.
Опциите за [INTERVAL] се појавуваат.
- 3 Притиснете **↕** за избор на подесување.
 - [NORMAL]: За нормално времетраење на слајдовите.
 - [FAST]: поставува траење пократко од [NORMAL].
 - [SLOW1]: поставува траење подого од [NORMAL].
 - [SLOW2]: поставува траење подолго од [SLOW1].
- 4 Притиснете **⊕**.

Забелешка

- За некои JPEG треба повеќе време да се прикажат, поради што времето на прикажување ќе ви изгледа подолго од поставеното. Тоа е особено случај кај прогресивните JPEG фајлови JPEG сликите кои содржат 3,000,000 пиксели или повеќе.
- Времетраењето на интервалите зависи од [JPEG RESOLUTION] подесувањето во [HDMI SETUP] (стр. 78).

DIGITAL MEDIA PORT Адаптер

DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) адаптерот (не е испорачан) е наменет за уживање во звукот од преносен аудио извор или компјутер. Со поврзување на DIGITAL MEDIA PORT адаптер, звукот од преносната компонента се емитира од звучниците на системот. Достапните DIGITAL MEDIA PORT адаптери варираат во секој реј регион. Детали за поврзување на DIGITAL MEDIA PORT адаптер, во “Поврзување на DIGITAL MEDIA PORT адаптер” (стр. 21).

Забелешка

- Не поврзувајте друг тип на адаптер освен DIGITAL MEDIA PORT адаптер.
- Не го вклучувајте/исклучувајте DIGITAL MEDIA PORT адаптерот од/кон уредот додека системот е вклучен.
- Зависно од типот на DIGITAL MEDIA PORT адаптерот, можат да се емитираат и слики. Во овој случај, системот произведува EURO AV OUTPUT сигнал, независно од типот на видео сигналот.

Репродукција на конектираната компонента на системот



- 1 Притискајте FUNCTION повеќепати додека “DMPORT” не се појави на предниот панел.


2 Започнете репродукција на конектираната компонента.

Звукот и сликата на конектираната компонента се емитираат на системот или на ТВ апаратот.

За инструкции за ракување, погледнете во упатството на DIGITAL MEDIA PORT адаптерот.

Совет

- Кога слушате MP3 фајлови или друг компресиран музички фајлови, можете да го дотерувате звукот. Селектирајте “AUTO” за “DEC. MODE” (стр. 50) и дотерајте го режимот за звук (стр.52) за “MOVIE,” “MUSIC,” или “NEWS”. За откажување, одберете “2CH STEREO.”
- Зависно од типот на DIGITAL MEDIA PORT адаптерот, можеби ќе можете да ракувате со компонентата преку копчињата на далечинското на системот или уредот. Следнава илустрација покажува кои копчиња можат да се користат во овој случај.



6 Одберете MP3 фајл/фолдер кој сакате да го префрлите.



MP3 фајлови/фолдери.

■ Избор на бараниот MP3 фајл/фолдер

Со \uparrow/\downarrow одберете MP3 фајл/фолдер, и потоа копче \oplus .

MP3 фајлот/фолдерот се означува.

■ Избор на сите MP3 фајлови/фолдери

Со \leftarrow/\rightarrow одберете \square [ALL], и потоа копче \oplus .

■ Откажување на MP3 фајл /фолдер

Со \uparrow/\downarrow одберете MP3 фајл/фолдер, и потоа копче \oplus . Ознаката на MP3 фајл/фолдерот се губи.

■ Откажување сите MP3 фајл/фолдери

Со \leftarrow/\rightarrow одберете \square [ALL], и потоа копче \oplus .

7 Со \leftarrow/\rightarrow одберете [START], и потоа копче \oplus .

Системот започнува со преснимување, и се појавува статус на операцијата.

За откажување на операцијата, копче \blacksquare .

За враќање на претходен екран


Копче \curvearrowright RETURN.

Забелешка

- Само MP3 фајлови можат да се префрлат од DATA CD/DATA DVD.

Бришење на аудио фајлови од USB уред

Можете да бришете аудио фајлови од USB.



1 Притискајте FUNCTION повеќепати додека "USB" не се појави на предниот панел.

2 Со \uparrow/\downarrow одберете фолдер.

■ За бришење на сите аудио фајлови во фолдерот. Притиснете CLEAR.

■ За бришење на аудио фајл

Копче \oplus .

Листата на фајлови во фолдеро се појавува.

Со \uparrow/\downarrow селектирајте го бараниот фолдер, и притиснете CLEAR.

3 Со \leftarrow/\rightarrow одберете [YES], и притиснете \oplus .

За откажување, [NO], и потоа на \oplus .

Забелешка

- Не вадете го USB уредот при бришење.
- Ако фолдерот кој треба да се избрише содржи фајлови со не-аудио формат или под-фолдери, овие ќе се избришат од листата на ТВ екранот, но не се бришат на USB уредот.

За враќање на претходен екран

Притиснете \curvearrowright RETURN.

Селектирање ефекти за JPEG слики во слајдовите

1 Копче \square DISPLAY двапати.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Со \uparrow/\downarrow изберете \square [EFFECT], и потоа на \oplus .

Опциите за [EFFECT] се појавуваат.

3 Притискајте \uparrow/\downarrow за да ја изберете саканата опција.

- [MODE1]: Сликата се придвижува од врвот кон дното.
- [MODE2]: Сликата се развлекува од лево кон десно.
- [MODE3]: Сликата се развлекува од центарот кон рамките на екранот.
- [MODE4]: Наизменично се користат повеќе ефекти.
- [MODE5]: Следната слика поминува преку тековната.
- [OFF]: Се исклучуваат сите ефекти.

4 Притиснете \oplus .

Забелешка

- [EFFECT] подесувањата не се ефективни ако поставите [JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] на [(1920 × 1080i) HD \square] или [(1920 × 1080i) HD] (стр. 78).

DivX® Видео

DATA-CD DATA DVD

Околу DivX видео фајловите

DivX® е технологија за компресија на видео фајлови, развиена од DivX Networks, Inc. Овој плеер е официјален производ со DivX® сертификат. Со него можете да емитувате DATA CD и DATA DVD дискови со DivX видео фајлови.

DATA CD и DATA DVD дискови кои можат да се репордуцираат

Емитувањето на DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) и DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) дисковите на овој плеер зависи од одредени услови:

– Кај DATA CD/DATA DVD дисковите кои содржат DivX видео фајлови со кои се надолпнети MP3 звучните записи или JPEG сликите, плеерот ќе ги емитува само DivX видео фајловите.

Сепак, плеерот може да ги репродуцира само DATA CD дисковите со логички формат ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet, и DATA DVD дисковите со универзален формат на дискови (UDF). Следете ги упатствата испорачани со дисковите.

Околу редоследот на репродукција на DATA CD или DATA DVD

Погледнете го поглавјето "Редоследно емитување на албуми, записи и фајлови". Имајте во предвид дека некој редослед на репродукција не може да се примени, во зависност од софтверот користен за креирање на DivX видео фајловите, или доколку има над 200 албуми или 600 DivX видео фајлови во секој албум.

- Плеерот можеби нема да може да репродуцира некои DATA CD/DATA DVD дискови, креирани во Packet Write формат.

DivX видео фајлови кои можат да се репродуцираат

Плеерот може да емитува фајлови снимени во DivX формат, со наставка

“.AVI,” или “.DIVX.” Плеерот нема да може да ги репродуцира фајловите кои се

кои се со “.AVI” или “.DIVX” наставка, доколку не содржат DivX видео-податоци.

- За повеќе детали околу компатибилните MP3 звучни траки и JPEG сликите снимени на DATA CD/DATA DVD, видете го поглавјето “DATA CD/DATA DVD дискови кои можат да се репродуцираат” (страна 5).

- Плеерот нема да може да емитува DivX видео фајл, доколку истиот е комбиниран од 2 или повеќе DivX видео фајлови.

- Плеерот нема да може да емитува DivX видео фајл над 2 GB и слика со резолуција над 720 (ширина) × 576 (висина).


- Во зависност од DivX видео фајлот, сликата може да биде нејасна и да има пречки во звукот.

- Системот нема да репродуцира некои DivX видео фајлови кои се подолги од 3 часа.

- Зависно од DivX видео фајлот, сликата може да биде искривена. Во овој случај се препорачува да креирате фајл со помача брзина на проток на податоци (bit rate). Ако звукот е непријатен, MP3 се препорачува како аудио формат. Сепак, овој систем не е во согласност со WMA (Windows Media Audio) формат на DivX фајлови.

- Поради технологијата на компресија која се користи кај DivX фајловите, потребно е одредено време да се појави слика откако ќе притиснете **▶**.

Селектирање на фолдер



1 Притиснете DVD MENU.

Се прикажува листата на албуми снимени на дискот. Се прикажуваат само албумите со DivX видео фајлови.



2 Со копчињата **↑/↓** изберете го посакуваниот албум.

3 Притиснете **▶**.

Репродукцијата започнува од избраниот албум.

За да одберете DivX видео фајл, видете “Селектирање DivX видео фајл” (стр.46).

За движење во наредна или претходна страна

Притиснете **•→ / ←•**.


За исклучување на дисплеј

Притискајте DVD MENU.

За да ја сопрете репродукцијата

Притиснете **■**.

Селектирање на DivX видео фајл



1. По чекорот 2 од поглавјето “Избор на албум” притиснете **+**.

Се прикажува листа на фајлови и албуми.

5 Одберете трака која сакате да ја снимате.



Траки кои сакате да ги снимате.

■ Селектирање на трака

Со **↑/↓** одберете трака, и притиснете **+**.

Траките се означуваат по редослед по Ваш избор.

■ За селектирање на сите траки на аудио CD

Со **←/↑/↓/→** селектирајте [**■** ALL], и потоа **+**.

■ За откажување на трака

Со **↑/↓** одберете трака, и притиснете **+**.
Означената трака се откажува.

■ За откажување на сите траки

Со **←/↑/↓/→** селектирајте [**□** ALL], и потоа **+**.

6 Со **←/↑/↓/→** одберете [START], и потоа копче **+**.


Системот почнува да снима и се прикажува статусот на снимање.

За откажување на снимање, притиснете **■**.

Совет

- Системот автоматски прави нов фолдер за префрлање фајлови.

Преснумување MP3 фајлови од DATA CD/DATA DVD на USB



1 Ставете DATA CD/DATA DVD.

2 Копче **○** DISPLAY додека системот е во стоп режим.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

3 Со **↑/↓** одберете **■** [USB RECORDING], и потоа на **+**.

4 Со **↑/↓** одберете [TRACK] или [FOLDER], и потоа на **+**.

- [TRACK]: Фолдерите снимани на DATA CD/DATA DVD се појавуваат. Можете да го преснимате бараниот MP3 фајл.

- [FOLDER]: Фолдерите снимани на DATA CD/DATA DVD се појавуваат. Можете да ги преснимате сите MP3 фајлови во фолдерот. Одете не чекор 6.

“READING” се појавува на предниот панел додека да се појават фајловите/фолдерите на ТВ екранот.

Забелешка

- Потребни се неколку минути за да се прикажат траките/фолдерите, зависно од нивниот број.

5 Со **↑/↓** одберете го бараниот фолдер, и следи **+**.

MP3 фајловите во селектираниот фолдер се појавуваат.

Меморирање на песни на USB уред

Можете да снимате песни од аудио CD на USB уред во MP3 формат. Можете и да преснимувате MP3 фајлови од DATA CD/DATA DVD на USB уред.


За поврзување на USB уред, види “Поврзување на USB уред” (стр. 61).

Снимената музика е само за лична употреба. Користењето на оваа музика надвор од ограничувањата бара согласност од авторите.

Забелешки за пренос од USB

- Не го конектирајте системот и USB уредот преку USB основа.
- Уверете се дека има доволно простор на USB уредот за снимање и преснимување.
- Не водете го USB уредот за време на префрлање.
- Кога снимате трака од CD, траките се снимаат како 128 kbps MP3 фајлови.
- Кога преснимувате MP3 фајлови од DATA CD/DATA DVD, MP3 фајловите се снимаат со иста брзина како оригиналните MP3 фајлови.
- CD текст информации не се снимаат на креираните MP3 фајлови.
- Ако го стопирате снимањето на средина MP3 фајлот чие снимање било прекинато се брише.
- Снимањето престанува автоматски кога:
 - USB уредот нема доволно простор за снимање.
 - Бројот на MP3 фајлови на USB уредот ќе го достигне лимитот кој системот не може да го препознае.
- Можете да меморирате до 150 фајлови во фолдер.
- можете да меморирате до 199 фолдери на USB уред.
- Ако фолдер или фајл кој сакате да го снимите веќе постои на USB уредот под исто име, дополнителен број се додава после. Името без да се препишува на оригиналниот фолдер или фајл.
- Некои USB уреди не можат да се емитуваат зависно од типот на форматот на фајлот.

Префрлање песни од аудио CD на USB уред



- 1 Ставете аудио CD.
- 2 Копче DISPLAY додека системот е во стоп режим.


Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

- 3 Копче [USB RECORDING], и потоа на .
- 4 Со одберете [TRACK], и потоа .

“READING” се појавува на предниот панел додека да се појават CD траките на ТВ екранот.

Забелешка

- Потребни се неколку минути за да се прикажат траките, зависно од нивниот број.



- 2 Изберете го посакуваниот фајл со и притиснете .

Започнува репродукција на фајлот.

- 3 За да се префрлите на претходната или наредната страница

Притиснете / .

- 4 За да се вратите на претходниот екран

Притиснете RETURN.

- 5 За да ја сопрете репродукцијата

Притиснете .

- 6 За да одите на наредниот или претходниот DivX без да ги барате во листата

Притиснете или за време на репродукцијата. Додека се емитува последниот фајл од тековниот албум, можете да се префрлите на почетниот фајл од наредниот албум со притискање на копчето . Имајте во предвид дека не можете да се вратите на претходниот албум со притискање на копчето . За таа цел, најнапред треба да го изберете претходниот албум од листата на албуми.

Совет


- Доколку е определен максималниот број на гледања, можете да ги емитувате DivX видео фајловите додека не се исполни овој број. Се пресметуваат наредните ситуации:
 - кога плеерот е исклучен.
 - кога ќе се отвори подлогата за дискови.
 - кога ќе почне да се емитува друг фајл.

Забрана за репродукција на дискови

[PARENTAL CONTROL]

DVD-V

Репродукцијата на некое DVD VIDEO дискови може да се ограничи во согласност со претходно одредени нивоа, кои се засноваат врз возраста на корисниците. Сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. За двата типа на заштита се користи иста лозинка. Кога ќе поставите [PARENTAL CONTROL] потребна е лозинка за влез во снимената содржина на дискот.



- 1 Притискајте FUNCTION +/- додека “DVD” не се појави на предниот дисплеј.
- 2 Копче DISPLAY додека системот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ екранот.
- 3 Со одберете [SETUP], и потоа на .
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
- 4 Со селектирајте [CUSTOM], и потоа .
Дисплејот за подесување се појавува.

5 Со **↕** селектирајте [SYSTEM SETUP], и потоа на **+**.

Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавуваат.

6 Со **↕** селектирајте [PARENTAL CONTROL →], и потоа на **+**.

Доколку не сте внеле лозинка

Се прикажува екранот за внесување нова лозинка.



Внесете четири-цифрена лозинка и притиснете копче **+**.


Се прикажува екран за потврдување на лозинката.

Доколку веќе сте меморирале лозинка

Се прикажува екранот за внесување лозинка.

7 Внесете ја 4-цифрената лозинка повторно и притиснете **+**.

На дисплејот се појавува порака за лимитирање на возраста.



8 Со **↕** одберете [STANDARD], и потоа **+**.

Темите за селекција на [STANDARD] се прикажуваат.

9 Со **↕** селектирајте географска околина како и лимитација, и притиснете **+**.

Околината е селектирана.

Ако селектирате [OTHERS →], селектирајте и внесете стандарден код од табелата

“Parental Control Код листа”
(стр. 104) со нумерираните копчиња.

10 Со **↕** одберете [LEVEL], и потоа **+**.

Темите за селекција [LEVEL] се прикажуваат.

11 Со **↕** одберете ниво, и притиснете на копчето **+**.

[PARENTAL CONTROL] подесувањето е комплетирано.

Колку е помала вредноста, толку е построга забраната.

Исклучување на [PARENTAL CONTROL] функцијата

Поставете [LEVEL] на [OFF] во Чекор 11.

За репродукција на диск со [PARENTAL CONTROL]

1 Ставете го дискот и притиснете **▶**.
Се прикажува екранот за внесување лозинка.

2 Внесете ја 4-цифрената лозинка со нумерираните копчиња и притиснете **+**.

Репродукцијата започнува.

Забелешка

- Дискот кои немаат вградена функција за заштита, нема да можат да се заштитат на овој начин.
- Во зависност од дискот, можеби ќе се побара од вас да го смените нивото на заштита за време на репродукцијата. Во тој случај, внесете ја лозинката и сменете го нивото.

Совет

- Доколку сте ја заборавиле лозинката, извадете го дискот и повторете ги чекорите 1 до 3 од поглавјето “Ограничување на репродукцијата.” (стр.47). Кога ќе се побара да внесете лозинка, напишете “199703” со нумерираните копчиња и притиснете **+**. Плеерот ќе побара од вас да внесете нова 4-цифрена лозинка. Потоа вратете го дискот во плеерот и притиснете **▶**. Кога ќе се прикаже екранот за внесување лозинка, внесете ја вашата нова лозинка.

Забелешка


- Карактери/ознаки можеби нема да се прикажат за одредени јазици.
- Зависно од типот на фајлот кој се емитува, системот може да прикаже само ограничен број на знаци. Зависно од фајлот, нема да се прикажат сите карактери.

Совет

- Датум информации [DD/MM/YYYY].
DD: Ден
MM: Месец
YYYY: Година
- Информациите за датата варираат во зависност од подрачјето.

Проверка на временски информации за JPEG фајл

Можете да ги проверите информациите за времето за време на репродукција кога Exif* вредност е снимена на JPEG сликата.




Копче **DISP двапати во тек на репродукција.**

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.



* “Exchangeable Image File Format” е формат за Дигитална камера дефинирана од Јапонска Асоцијација за Електронска и Информатичка технологија (JEITA).

Преглед на информации за аудио фајловите на предниот панел



Притискајте DISPLAY.

Со секоје притискање на DISPLAY, на екранот се менуваат ставките:




- 1 Време на репродукција на тековна трака
- 2 Трака (фајл) име*

* Ако MP3 фајл има ID3, системот емитува име на фолдер / трака (фајл) од ID3 информациите. Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако заедно се користат на еден MP3 фајл.

Забелешка

- Ако не може да се прикаже името на аудио фајлот, “*” ќе се појави на предниот панел.
- Името на фајлот може да не се прикаже зависно од текстот.
- Времето на репродукција на MP3 фајловите може да не се прикажува правилно.


Преглед на информации за аудио фајл на ТВ екран



Можете да ги прегледате информациите за аудио фајлот, како време, име на фолдер/аудио фајл и брзина на проток на податоци во секунда на тековно аудио на ТВ екранот.

Притиснете DISPLAY во репродукција.


Информациите за аудио фајлот ќе се појават на ТВ екранот.



* Ако MP3 фајл има ID3, системот емитува име на фолдер / трака (фајл) од ID3 информациите. Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.

ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако заедно се користат на еден MP3 фајл.

Промена на лозинката



- 1 Притискајте **FUNCTION** додека “DVD” не се појави на предниот панел.
- 2 Копче **DISPLAY** додека плеерот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува.
- 3 Со **↑/↓** одберете **[SETUP]**, и потоа **+**.
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
- 4 Со **↑/↓** одберете **[CUSTOM]**, и потоа **+**.
Дисплејот за подесување се појавува.
- 5 Со **↑/↓** одберете **[SYSTEM SETUP]**, и потоа на **+**.
Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавува.
- 6 Со **↑/↓** одберете **[PARENTAL CONTROL →]**, и потоа на **+**.
Се појавува порака за внесување на лозинка.
- 7 Внесете 4-цифрена лозинка со нумерираниите копчиња, и **+**.
- 8 Со **↑/↓** одберете **[CHANGE PASSWORD →]**, и потоа на **+**.
- 9 Внесете 4-цифрена лозинка со нумерираниите копчиња, и **+**.

10 Внесете нова 4-цифрена лозинка со нумерираниите копчиња, и **+**.


11 Внесете ја лозинката повторно за да ја потврдите и притиснете **+**.

Доколку згрешите при внесувањето на лозинката

Притиснете **←** пред да притиснете **+** и внесете го точниот број.

Сараунд звук добиен преку ржимот за декодирање

Избирајќи едно од фабрички програмираните звучни полиња, можете да уживате во опкружувачки звук. Тој ќе ги донесе возбудата и моќта на звукот од кино салите во Вашиот дом.



- 1 Притиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Притискајте **↑/↓** додека **"DEC. MODE"** не се појави на предниот панел, и потоа **⊕** или **→**.
- 3 Притискајте **↑/↓** додека не се појави режимот за декодирање кој го барате на предниот дисплеј на системот.

Дисплеј	Декодирање	Ефект
"AUTO"	2 CHANNEL STEREO, WIDE STAGE и PORTABLE AUDIO автоматски променливи	Автоматско селектирање на режимот за декодирање во зависност од дискот или селектираната функција. <ul style="list-style-type: none"> • "2CH STEREO": Произведува 2 канален звук безобзир на влезниот тип на аудио сигналот кога се репродуцира аудио диск (CD, DATA-CD(MP3)), или кога функцијата е дотерана во "FM". AUTO индикаторот на предниот панел се пали. • "WIDE STAGE": Произведува слика со сараунд звук со два предни звучници и субвуфер кога се репродуцира диск со слики (DVD, VCD), или кога функцијата е дотерана во "TV" или "SAT/CABLE". AUTO и WIDE STAGE индикаторите на предниот панел се палат. • "PORTABLE AUDIO": Произведува слика со јасен појак звук од Вашиот портабл аудио уред кога функцијата е дотерана во "USB" или "DMPORT". AUTO индикаторот на предниот панел се пали.
"2CH STEREO"	2 CHANNEL STEREO	Се произведува 2 канален без разлика на типот на влезниот сигнал. "2CH STEREO" фабрички е применет за "TV" и "SAT/CABLE" функцијата.

- [FOLDER]: За повторување на тековен фолдер.
- [TRACK] (само аудио фајлови): За повторување на тековен фајл.

- 4 **Следи** ⊕. Темата е селектирана.

За нормална репродукција
Притиснете CLEAR, или [OFF] во Чекор 3.

За исклучување на контролното мени


Копче **DISPLAY** треба да се притиска се додека не се исклучи контролното мени.

Забелешка

- Кога [MODE (MUSIC, IMAGE)] е на [IMAGE] (стр. 63), не можете да селектирате [TRACK].

Пребарување на аудио / JPEG фајл или фолдер

Можете да пребарувате во USB уредот аудио фајл, JPEG фајл или фолдер. На аудио фајловите и JPEG фолдерите има впишано броеви, и можете да селектирате аудио фајл или JPEG фолер со внесување на нивните броеви.



- 1 Копче **DISPLAY**. (При емитување на JPEG фајл, притиснете **DISPLAY** двапати.)

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.


- 2 Со **↑/↓** одберете метод на пребаување.

- [TRACK]: аудио фајлови.
- [FILE]: JPEG фајлови.
- [FOLDER]: фолдери.

[** (**)] се селектира (** означува број). Броевите во загради прикажуваат вкупен број на аудио фајлови, JPEG фајлови или фолдери.



- 3 Копче **DISPLAY**.
[** (**)] се менува на [-- (**)].



- 4 Со **↑/↓** или нумеричките копчиња одберете го бараниот број.
Ако направите грешка, притиснете CLEAR за откажување на бројот.

- 5 **Следи** ⊕ копче.
Системот започнува со репродукција на селектираниот број.


Репродукција по случаен избор

(Shuffle Play)

Аудио фајловите на USB уредот можете да ги репродуцирате по случаен избор.

Забелешка

- Некои песни може да се репродуцираат повеќепати кога репродуцирате аудио фајл.



1 Копче **DISPLAY** во репродукција.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Со **↑/↓** одберете **[SHUFFLE]**, и потоа на **⊕**.

Опциите за [SHUFFLE] се појавуваат.

3 Со **↑/↓** селектирајте тема која сакате да се повторува.

- [OFF]: Исклучено.
- [ON (MUSIC)]: Можете да ги мешате аудио фајловите од фолдерот на USB уредот. Кога нема селектирано фолдер, првиот фолдер се репродуцира по случаен избор.

4 Следи **⊕**.

Темата е селектирана.

За нормална репродукција

Притиснете CLEAR, или [OFF] во Чекор 3.

За исклучување на контролното мени

Копче **DISPLAY** треба да се притиска се додека не се исклучи контролното мени.

Забелешка


- Кога ќе притиснете CLEAR за да се вратите во нормален режим и Repeat Play исто така се откажува.

Повторување на репродукција

(Repeat Play)

Можете континуирано да ги емитувате аудио/JPEG фајловите на USB уредот.

Можете да употребувате комбинации на Shuffle Play форми.



1 Копче **DISPLAY** во репродукција.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Со **↑/↓** одберете **[REPEAT]**, и потоа на **⊕**.

Опциите за [REPEAT] се појавуваат.

3 Со **↑/↓** селектирајте тема која сакате да се повторува.

- [OFF]: Исклучено.
- [MEMORY]: За повторување на сите фолдери во USB уредот.

4 Притиснете **⊕**

Подесувањето е направено.

5 Притиснете **SYSTEM MENU**.

Системското мени се исклучува.

За да се исклучи сараунд ефектот

Селектирајте "2CH STEREO" за "DEC. MODE" и дотерајте го режимот за звук (стр.52) за "MOVIE" или "MUSIC".

Забелешка


- Можеби ќе биде потешко да слушнете сараунд ефект во зависност од типот на сигналот од изворот (дигитален стерео сигнали, дигитален мулти сигнали и т.н.) освен за DVD мулти-канални сигнали.
- Неможете да селектирате режим за декодирање кога единицата ги чита фајловите од USB-то или префрла песни.
- Зависно од влезниот бран, режимот за декодирање можеби нема да биде ефективен.
- Сараунд ефектот е откажан кога режимот за звук е дотеран во "SPORTS".

Совет

- Системот го запамтува последниот режим за декодирање селектиран од било која функција. Кога ќе селектирате функција како "DVD" или "FM", режимот за декодирање кој е последен применет автоматски се повторува кога повторно ќе го вклучите. На пр., ако слушате "DVD" со "AUTO" како режим за декодирање, тогаш сменете во друга функција и потоа пак се вратите на "DVD", "AUTO" повторно ќе се примени.

Селектирање на звучен режим

Селектирајте режим во зависност од тоа дали слушате музика или гледате филм.



Притискајте **SOUND MODE +/-** додека трае репродукцијата за да се појави бараниот режим на предниот панел.

- **"AUTO"**: Системот селектира "MOVIE" или "MUSIC" автоматски за да произведе звучен ефект зависно од дискот кој е во системот.
- **"MOVIE"**: Произведува звук за филмови.
- **"MUSIC"**: Произведува звук за музика.
- **"SPORTS"**: Системот додава ехо за спортските програми.
- **"NEWS"**: Системот овозможува звук за звучни програми, како што се вести.


Забелешка

- Во зависност од дискот или изворот, кога ќе селектирате "AUTO" започнувањето на звукот може да биде прекинат ако системот селектира автоматски оптимален режим. За избегнување прекинување на звукот, селектирајте нешто друго.
- Во зависност од влезниот бран, звучниот режим може да не е ефективен.

Совет

- Системот го запамтува последниот селектиран звучен режим за било која функција.

Промена на лозинката



- 1 Притискајте **TONE** повеќепати додека на предниот панел не се појави **"BASS"** или **"TREBLE"**.

- **"BASS"**: дотерување на нивото на басот (пораст од -6.0 - +6.0, 0.5).
- **"TREBLE"**: дотерување на нивото на сопранот (пораст од -6.0 + 6.0, 0.5)

- 2 Притиснете **+/-** за дотерување. Вредноста за дотерување се појавува на екранот на предниот панел.

- 3 Притиснете **+**.

Забелешка

Во зависност од звучниот режим, ефектот на звукот може помалку да биде забележлив.

- **FAST**: покусо времетраење од опцијата **NORMAL**.
- **SLOW 1**: подолго времетраење од опцијата **NORMAL**.
- **SLOW 2**: подолго времетраење од опцијата **SLOW 1**.

- 4 Следи **+**.

Забелешка

- На некои JPEG фајлови, особено прогресивните слики или сликите со 3 000 000 пиксели или повеќе, им треба подолго време за да се прикажат.

Избор на ефекти за JPEG фајловите

- 1 Копче **DISPLAY** двапати.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

- 2 Со **+/-** одберете **[EFFECT]**, и потоа на **+**.

Опциите за [EFFECT] се појавуваат.

- 3 Со **+/-** селектирајте подесување.


- **MODE 1**: Сликата се испишува дел по дел од горе надолу.
- **MODE 2**: Сликата се испишува од лево кон десно.
- **MODE 3**: Сликата се развлекува од средината кон рабовите на екранот.
- **MODE 4**: се користат различни ефекти за различни слики.
- **MODE 5**: наредната слика се испишува преку претходната.
- **OFF**: исклучување на оваа функција.

- 4 Следи **+**.

Забелешка

- [EFFECT] подесувањето не е ефективно кога [JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] е на [(1920 × 1080i) HD] или [(1920 × 1080i) HD] (стр. 78).

Приказ на аудио фајлови/JPEG фајлови



- 1 Копче **DISPLAY** во репродукција.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

- 2 Со **+/-** одберете **[BROWSING]**, и потоа **+**.

Опциите за [BROWSING] се појавуваат.

- 3 Со **+/-** селектирајте листа, и притиснете **+**.

- **[FOLDER LIST]**: Листата на фолдери се појавува. Следете го Чекор 2 од "Селектирање на Аудио фајл или фолдер" или "Селектирање на JPEG фајл или фолдер."
- **[PICTURE LIST]**: Сликите од JPEG фајловите се појавуваат во 16 полиња. Следете Чекор 2 од "Селектирање на JPEG фајл или фолдер." Ако нема JPEG фајл во селектираниот фолдер, се појавува [No image data]. Во овој случај, селектирајте [FOLDER LIST] за прикажување на листата на фолдери.

Забелешка

- Кога [MODE (MUSIC, IMAGE)] е дотерано во [MUSIC] (стр.44) не можете да селектирате [PICTURE LIST].

3 Притиснете **↕** на **MODE** (MUSIC, IMAGE), и потоа на **+**.

Опциите за [MODE (MUSIC, IMAGE)] се појавуваат.

4 Со **↕** одберете [IMAGE].

5 Следи **+**.

6 Притиснете DVD MENU.

Фолдерите снимени на USB уредот се појавуваат. Кога се емитува некој фолдер, неговиот наслов е затемнет.



7 Со **↕** селектирајте фолдер.

За емитување на JPEG фајлови од фолдерот како слајд шоу.

Притиснете **▶** за да почне репродукцијата на селектираниот фолдер.

JPEG сликите се прикажуваат како слајд шоу. Можете да го смените интервалот на слајдовите (стр. 64), и додавање на ефекти (стр. 65).

Селектирање на JPEG фајлови со приказ во полиња

Press PICTURE NAVI.

Сликите се прикажуваат во 16 одделни полиња на екранот.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Со **↔** одберете JPEG фајл кој сакате да го гледате и потоа на **+**. За враќање на нормален екран, притиснете **RETURN**.

Совет

- Поле за движење се прикажува на десната страна на ТВ екранот. За приказ на дополнителни JPEG фајлови, селектирајте ја последната JPEG слика, и притиснете **x**. За враќање на претходен JPEG фајл, селектирајте ја првата JPEG фајл, и притиснете **X**.
- Системот може да препознае до 150 JPEG фајлови во еден фолдер.

Репродукција на нареден/претходен JPEG фајл

Притискајте ги копчињата **←** и **→** за да ја изберете посакуваната слика. Додека е прикажана последната слика од тековни-от албум, можете да се префрлите на почетната слика од наредниот албум со притискање на копчето **▶▶**. Имајте во предвид дека не можете да се вратите на претходниот албум со притискање на копчето **◀◀**. За таа цел, најнапред треба да го изберете претходниот албум од листата на албуми.

Ротирање на JPEG фајл

Додека сликата е прикажана, притискајте ги копчињата **↕**. Со секое притискање на копчето **↕**, сликата се ротира 90 степени спротивно од сказалките на часовникот. За да се вратите на нормалниот приказ, притиснете CLEAR.

Забелешка

- Не можете да ротирате JPEG фајл ако [JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] е на [(1920 × 1080i) HD] или [(1920 × 1080i) HD].

За стопирање на репродукцијата

Притиснете **■**.

Други операции

Види “Други операции” (стр. 31).

Брзина на менување на сликите во слајд-шоу

1 Копче **DISPLAY** двапати.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Со **↕** одберете **INTERVAL**, и потоа на **+**.

Опциите за [INTERVAL] се појавуваат.

3 Со **↕** селектирајте подесување.


- **NORMAL**: Можете да дотерате стандардно времетраење.

Уживајте во сложен преносен звук

(DUAL MONO)

Уживајте во квалитетен звук кога системот прима или емитува Dolby Digital сложен преносен звук.

- За примање на Dolby Digital сигнали, треба да поврзете ТВ или друга компонента со уредот преку коаксиален дигитален кабел (стр. 19), и да поставите дигитален излезен режим на ТВ или другата компонента на Dolby Digital.




Притискајте AUDIO додека не се појави бараниот сигнал на предниот панел.

- “MAIN”: Звукот на главниот јазик ќе се репродуцира.
- “SUB”: Звукот на под-јазикот ќе се репродуцира.
- “MAIN+SUB”: Мешан звук од главниот и под-јазикот ќе се репродуцира.

Меморирање на радио станици

Можете да меморирате до 20 FM станици и 10 AM станици. Пред барањето станици, намалете ја на минимум јачината на тонот.

- Можете да ракувате со радио функциите со пикаж на истите на ТВ екранот.




- 1 Притискајте **FUNCTION** повеќепати додека "FM" не се појави на предниот панел.
- 2 Притиснете и задржете **TUNING +/-** за да започне автоматско скенирање. Скенирањето застанува кога системот ќе најде станица. "TUNED" и "ST" (за стерео програма) се појавуваат на предниот панел.
- 3 Притиснете **SYSTEM MENU**.

- 4 Притискајте **↑/↓** додека "MEMORY" не се појави на предниот панел.
- 5 Следи **⊕** копче или **→**. Меморираниот број ќе се појави на предниот панел.



- 6 Притиснете **↑/↓** за да изберете број на кој сакате да ја меморирате станицата.



Совет

- Можете да селектирате број, со директно притискање на нумерираниите копчиња.

- 7 Копче **⊕**. "COMPLETE" се појавува на предниот панел, и станицата е меморирана.
- 8 Повторете чекори од 2 до 7 за меморирање на други станици.
- 9 Притиснете **SYSTEM MENU**. Менито на системот се исклучува.

За менување на мемориран број

Селектирајте сакан меморан број со притискање на **PRESET +/-** (стр.55), потоа извдете ја процедурата од Чекор 3.



- 7 Со **↑/↓** селектирајте фолдер.

За емитување на аудио фајлови од фолдер

Притиснете **▷** за репродукција.

За селектирање на аудио фајл

Копче **⊕**.

Се прикажува листа на фајлови кои ги содржи фолдерот.



Со **↑/↓** одберете фајл, и потоа на **⊕**.

Системот започнува со репродукција на селектираниот фајл. Исклучете ја листата со фајлови со притискање на **DVD MENU**. Ако повторно притиснете **DVD MENU** ќе се прикаже листата со фолдери.

Совет

- Системот може да препознае до 150 аудио фајлови во еден фолдер.
- Кога слушате MP3 фајл или друга компресирана музика преку портабл аудио извор, можете да го појачате звукот. Селектирајте "AUTO" за "DEC.MODE" (стр.50) и дотерајте го режимот за звук (стр.52) во "MOVIE," "MUSIC," или "NEWS". За откажување, селектирајте "2CH STEREO."

За да ја стопирате репродукцијата Притиснете **■**.

За репродукција на нареден/ претходен аудио фајл

Притиснете **▶▶** за пуштање на следниот аудио фајл. Притиснете двапати **◀◀** за пуштање на претходниот аудио фајл.

Кога ќе притиснете еднаш **◀◀**, можете да одите на почетокот на аудио фајлот.

Можете да селектирате нареден фолдер со континуирано притискање на **▶▶** после последниот фолдер, но не можете да се вратите на претходниот фолдер со притискање на **◀◀**. За избор на претходен фолдер, селектирајте од листата на фолдери.

За враќање на претходен екран

Притиснете **↶** RETURN.


За исклучување

Притиснете **DVD MENU**.

Други операции

Види "Други операции" (стр. 31).

Избор на JPEG фајл или фолдер



- 1 Притискајте **FUNCTION** повеќепати додека "USB" не се појави на екранот на предниот панел.

- 2 Копче **○** **DISPLAY** додека системот е во стоп режим.

Контролното мени се појавува на ТВ екранот.

- Може да се емитуваат следниве фајлови.

Фајл	Ознака на фајлот
MP3 фајл	“.mp3”
WMA фајл	“.wma”
ААС фајл	“.m4a”
JPEG фајл	“.jpg” или “.jpeg”


Системот може да репродуцира секакви податоци кои ги носат горенаведените ознаки, дури и кога не се во MP3/WMA/ AAC/ JPEG формат.

Репродукцијата на овие по-датоци може да генерира силен звук кој може да ги оштети звучниците на системот.

- Следниве USB уреди/ситуации може да предизвикаат подолго време за почеток на репродукцијата:
 - USB уредот е сниман со комплицирана структура.
 - кога аудио фајловите или JPEG фајловите од друг фолдер биле репродуцирани пред извесно време.
 - кога има многу фолдери и фајлови на USB уредот.
- Некои USB уреди не можат да се репродуцираат зависно од форматот на фајловите.
- Системот може да репродуцира до 8 фолдери.
- Системот нема да репродуцира некои аудио фајлови зависно од типот на фајлот.
- Не приклучувајте USB уред преку USB основа.
- Кај некои USB уреди, откако ќе се даде некоја операција, може да има каснење пред да се изврши наредбата на системот.
- Овој систем не ги поддржува сите функции поставени на USB уредот.
- Фајловите префрлени од компјутер можеби нема да се репродуцираат по редоследот на кој биле снимени.
- Репродукцијата на системот може да се разликува од редоследот на конектираниот USB уред.
- Секогаш исклучувајте го системот пред вадење на USB уредот. Вадењето на USB уредот додека е вклучен системот може да ги оштети податоците на USB уредот.
- Не чувајте друг тип на фајлови или непотребни фолдери на USB уредот освен аудио фајлови и JPEG фајлови.
- Фолдери кои немаат аудио фајлови и JPEG фајлови се прескокнуваат.

- Компатибилноста со сите MP3/WMA/AAC софтвери за кодирање/пишување, уреди за снимање, и медиуми за снимање не се гарантирани. Некомпатибилноста на USB уредот може да предизвика аудио шум или нема воопшто да се емитува.
- Пред употреба на USB уред, бидете сигурни дека истиот нема вируси.


Избор на аудио фајл или фолдер



- 1 Притискајте **FUNCTION** повеќепати додека **“USB”** не се појави на предниот панел.
- 2 Копче **DISPLAY** додека системот е во **STOP** режим.
Контролното мени се појавува на екранот.
- 3 Со **↑/↓** одберете **[MODE (MUSIC, IMAGE)]**, и потоа на **⊕**.
Опциите за **[MODE (MUSIC, IMAGE)]** се појавуваат.
- 4 Со **↑/↓** селектирајте **[MUSIC]**.
- 5 Следи **⊕**.
- 6 Притиснете **DVD MENU**.
Фолдерите кои с снимени на USB уредот се појавуваат. Кога се емитува некој фолдер, неговиот наслов е затемнет.

Слушање на радио

Најнапред меморирајте ги саканите радио станици (Видете стр.54)



- 1 Притискајте **FUNCTION** повеќепати додека **“FM”** не се појави на предниот панел.
Се отвора последната слушана станица.
- 2 Притискајте **PRESET +/-** за да селектирате меморирана станица.
Со секое притискање системот се префрлува на следната или претходната станица.
Совет
• Можете да селектирате станица со директно притискање на нумерираниите копчиња.
- 3 За прилагодување на јачината на звукот, притиснете **VOLUME +/-**.

За да го исклучите радиото

Притиснете **I/⏻**.

За слушање на станици кои не се меморирани

Побарајте ја автоматски или рачно, на начинот опишан во чекорот 2. За рачно пребарување, притискајте **TUNING +** и **-**.

За автоматско пребарување, држете притиснатото **TUNING +** или **-**. Пребарувањето запира кога ќе се пронајде станица. За да го запрете претходно, притиснете пак **TUNING +** или **-** или **■**.

Да слушате станици на кои им ги знаете фреквенциите

- 1 Притискајте **FUNCTION +/-** додека **“TUNER FM”** или **“TUNER AM”** не се појави на предниот панел.
- 2 Притиснете **D.TUNING**.
- 3 Притиснете на нумерираниите копчиња за број на фреквенција.
- 4 Следи **⊕**.

Совет

- За да го подобрите приемот, сменете ја насоката на антената.

Ако на FM програмата има шум

Ако FM програмата е пропратена со шум, сослектирајте моно прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе биде подобар.


- 1 Притиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Притискајте **↑/↓** додека **“FM MODE”** не се појави на предниот панел.



- 3 Потоа **⊕** или **→**.
- 4 Со **↑/↓** одберете **“MONO”**.
 - **“STEREO”**: Стерео прием.
 - **“MONO”**: Моно прием.
- 5 Следи **⊕**.
Подесувањето е направено.
- 6 Притиснете **SYSTEM MENU**.
Менито на системот се исклучува.

Именување на станиците

Можете да ги именувате меморираните станици (на пр. "XYZ"). Името ќе се прикажува на екранот кога ќе се избере таа станица. За една меморирана станица може да се внесе само едно име.



- 1 Притискајте **FUNCTION** повеќепати додека "FM" не се појави на предниот панел. Последната слушана станица се избира.
- 2 Притискајте **PRESET +/-** за да ја селектирате станицата на која сакате да креирате индекс со име.
- 3 Притиснете **SYSTEM MENU**.
- 4 Притискајте **↑/↓** додека "NAME IN" не се појави на предниот панел.



- 5 Следи **⊕** или **→**.
- 6 Креирајте име со **←/↑/↓/→**. Со **↑/↓** селектирајте карактер, а со **→** Движете го курсорот на наредната позиција.



Можете да внесувате букви, броеви, и други симболи за име на радио станица.

Ако направите грешка


Притискајте **←/→** додека погрешно внесениот знак не почне да трепка, па со **↑/↓** внесете го правилниот знак.

За да избришете знак, притискајте **←/→** додека знакот трепка, па притиснете **CLEAR**.

- 7 Следи **⊕**. "COMPLETE" се прикажува на екранот и името е меморирано.
- 8 Притиснете **SYSTEM MENU**. Менито на системот се исклучува.

Приказ на името и фреквенцијата на станицата на предниот панел на системот

Можете да ја проверите фреквенцијата преку екранот на предниот панел.



Притиснете DISPLAY.

Со секое притискање на **DISPLAY**, се менува приказот:

- ① Име на станицата*
- ② Фреквенција**

* Ова се прикажува ако сте внеле има за поставена станица.

** Се враќа на оригиналниот екран откако ќе поминат неколку секунди.

Репродукција на аудио фајлови/JPEG фајлови преку USB уред

Можат да се репродуцираат (MP3/WMA/AAC) /JPEG фајлови меморирани на USB уред како дигитален музички плеер или USB медиум за меморирање (не е испорачан) со поврзување на USB уред со системот.

За листа на USB уреди кои можат да се поврзат со системот, види "USB Уреди".

Аудио форматот во кој може да се емитува на системот е само MP3/WMA/AAC фајлови*.

* Фајлови со авторски права (Digital Rights Management) не можат да се репродуцираат.

Забелешка



• Системот не може да емитува WMA/AAC фајлови на DATA CD/DATA DVD.

Околу USB уредите

- Не употребувајте различен тип на USB од оние кои се наведени во "USB уреди". Сепак, некои наведени USB уреди може да не работат правилно поради промена на спецификациите. Операции на моделите кои не се наведени не се гарантира.
- Некои од овие USB можеби нема да можете да ги набавите во одредени држави.
- Кога форматираете USB, бидете сигурни дека правилно постапувате или форматирањето препуштете му го на софтверот. Во спротивно, нема да можете правилно да префрлате од USB на овој систем.

Поврзување на USB уред

Преден панел



- 1 Притискајте **FUNCTION** повеќепати додека "USB" не се појави на предниот панел.

- 2 Поврзете **USB уред** во **USB** приклучокот.

Кога ќе конектирате USB уред, "READING" се појавува на предниот панел додека системот ги чита податоците на USB уредот.

Забелешка

- Кога ќе конектирате USB уред, уверете се дека Насоката на приклучокот е правилна.
- Не употребувајте сила за приклучување на USB уредот, може да дојде до оштетување.
- Не приклучувајте други уреди освен USB направата.
- Потребни се околу 10 секунди пред да се појави "READING" на предниот панел, зависно од типот на USB уредот.

Вадење на USB уред


- 1 Копче **■** за стопирање на репродукцијата.
- 2 Притиснете **⏻** за исклучување на системот.
- 3 Извадете го **USB уредот**.

Забелешки за USB уредот

- Системот може да емитува до 200 фолдери, вклучувајќи албуми кои не содржат аудио фајлови и JPEG фајлови. Ако има повеќе од 200 фолдери во USB уредот, фолдерите кои ќе ги препознае системот, се разликуваат според нивната конфигурација.

Синхронизирано исклучување на системот со ТВ уредот

(System Power Off)

Кога ќе го исклучите ТВ со POWER копчето на далечинското на **TV** , системот автоматски ќе се исклучи.

Забелешка

- Пред употреба на оваа функција, поставете ја оваа операција и кај ТВ уредот. За детали, проучете го упатството испорачано со ТВ.
- Зависно од статусот на системот (пр., додека има различна функција од “DVD” или “TV”, или репродукција на CD), системот можеби нема да се исклучи автоматски.

Уживајте во звукот од ТВ преку звучниците на системот

(System Audio Control)

Уживајте во звукот на ТВ преку системот со лесна операција.

За употреба на иоваа функција, поврзете го системот и ТВ преку аудио кабел (не е испорачан) и HDMI кабел (не е испорачан) (стр. 19).

Зависно од ТВ, кога ќе поставите на системот “TV” функција, се активира функцијата за Аудио Контрола. ТВ звукот се емитува преку звучниците на системот, а јачината на звукот на ТВ се минимизира автоматски.

Можете да ја користите функцијата за Аудио Контрола во следниве случаи:

- Додека гледате ТВ и системот е вклучен на позиција “TV,” ТВ звукот автоматски се емитува од звучниците на системот.
- Можете да ја контролирате јачината на звучниците на системот со далечинското на ТВ.
- Ако го исклучите системот, или поставите различна функција на системот од “TV,” ТВ звукот се емитува од ТВ звучниците. Можете да ракувате со операциите на Аудио Контролата на Системот од ТВ менито. За детали, погледнете во приложеното упатство со ТВ апаратот.

Забелешка

- Ако ТВ се вклучи пред да го вклучите системот, ТВ звукот нема да се емитува во тој момент.
- Додека ТВ е во PAP (слика и слика) режим, Аудио Контролата на Системот нема да работи. Кога ќе излезете од PAP режимот, излезниот метод на ТВ се враќа на тој пред PAP режимот.
- Ако селектирате ТВ програма за време на DVD репродукција од системот, “TV” функцијата автоматски се префрла на емитување на ТВ звук.
- Кога ќе активирате Репродукција со еден допир додека гледате ТВ, ќе се активира Аудио контролата на системот, а звукот од ТВ привремено се исклучува.
- Додека префрлате песни на CD на USB уред, Аудио Контролата на системот нема да работи.

Совет

- Можете дигитално да ги поврзете системот и ТВ. За детали на страна 20.

Максимално ниво на звукот на системот

(Volume Limit)

Можете да го смените излезниот метод на ТВ кон системот преку менито на ТВ уредот, или со притискање на THEATRE, и гласен звук може да се емитува, зависно од нивото на јачината на звукот на системот. Можете да го спречите ова со ли митирање на максималното ниво на звукот. За детали, види “[VOLUME LIMIT]” (стр. 77).

Користење на податочниот радио систем (RDS)

Што е радио податочен систем?

Податочен радио систем (RDS) е услуга која овозможува радио станиците заедно со обичниот радио сигнали да праќаат и дополнителни информации. Овој уред нуди погодни RDS функции, како што е приказот на името на станицата. Услугата RDS е достапна само за FM станици.*

Забелешка

- RDS нема да функционира правилно ако станиците со RDS сигнал не се емитуваат правилно, или приемот е слаб
- * Сите FM станици не нудат RDS услуги. Покрај тоа, RDS услугите може да се разликуваат. Доколку не сте запознаени со RDS системот, побарајте повеќе информации од Вашите локални радио станици.

Примање на RDS пренос

Изберете станица од FM опсег.

Кога ќе изберете станица која нуди RDS услуги, името на станицата се прикажува на екранот од предната плоча.

- * Ако RDS преносот не може да се добие, името на станицата можеби нема да се појави на предниот панел.

Контрола на HDMI/Надворешни аудио уреди

Контролирање на HDMI функции за “BRAVIA” Sync

Оваа функција е достапна само за ТВ уреди со “BRAVIA” Sync функција.

Со поврзување на Sony компоненти кои се компатибилни на HDMI функција со поврзување со HDMI кабел (не е испорачан), можни се следниве операции:


- Theatre режим (стр. 59)
- Репродукција со еден допир (стр. 59)
- Исклучување на системот(стр. 60)
- Аудио контрола на системот (стр.60)
- Лимитирање на звукот (стр. 60)

Контролата на HDMI е функција според стандардите на CEC (Електронска контрола на корисници) за HDMI (Мултимедиален интерфејс со висока дефиниција).

HDMI функцијата нема да работи во следниве случаи:

- Кога ќе го поврзете системот со компонента која не е компатибилна за контрола на HDMI функции.
- Компонента која нема HDMI приклучок.

Постојат копчиња на далечинскиот уред на системот за контрола на ТВ, како THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, TV [I/O]. За детали, види “Контрола на ТВ со испорачаното далечинско” (стр. 83) и во упатството за употреба на самиот ТВ апарат.



Забелешка

- Зависно од конектираната компонента, контролата на HDMI функциите може да не работи. Прочетете го упатството испорачано со компонентата.
- Контролата на HDMI функциите може да не работи ако поврзете компоненти различни од Sony, дури и кога тие се HDMI компатибилни.

Подготовка за контрола на HDMI функции

(HDM Контрола – Лесно подесување)

Системот е компатибилен за контрола на HDMI – функциите. Ако ТВ е компатибилен со HDMI – функцијата за лесно подесување, можете да поставите [CONTROL FOR HDMI] функција на системот автоматски со подесување на ТВ. За детали, прочетете го упатството испорачано со ТВ апаратот.


Ако ТВ не е компатибилен со HDMI – функцијата за брзо подесување, поставете Контрола на HDMI функции на ТВ и системот рачно.

Забелешка

- Прикажаните теми можат да варираат зависно од државата/регионот.

- 1 Уверете се дека системот и ТВ се поврзани преку HDMI кабел.**
- 2 Вклучете го ТВ и притиснете [I/O] за да го вклучите системот.**
- 3 Со влезниот селектор на сигнали на ТВ одберете HDMI селектор, се додека истиот не се појави на ТВ екранот.**
- 4 Поставете контрола на HDMI функција на ТВ и системот.**
За детали за подесувањата на системот, погледнете ги наредените чекори. За детали за подесувањата на ТВ, погледнете во упатството на ТВ апаратот (зависно од ТВ, фабричките подесувања за Контрола на HDMI функцијата може да е исклучена).

Вклучување/Исклучување HDMI] функција



- 1 Притискајте FUNCTION +/- додека “DVD” не се појави на предниот панел.**
- 2 Копче [DISPLAY] додека системот е во стоп режим.**
Контролното мени се исклучува од ТВ екранот.
- 3 Со [UP/DOWN] одберете [SETUP], и потоа на [+].**
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
- 4 Со [UP/DOWN] одберете [CUSTOM], и потоа копче [+].**
Екранот за подесување се појавува.
- 5 Со [UP/DOWN] одберете [HDMI SETUP], и потоа копче [+].**
Опциите за [HDMI SETUP] се појавуваат.
- 6 Со [UP/DOWN] одберете [CONTROL FOR HDMI], и потоа на [+].**
- 7 Со [UP/DOWN] одберете подесување, и потоа [+].**
 - [OFF]: Исклучена.
 - [ON]: Вклучена.

Забелешка

- Кога [Please verify the HDMI connection.] ќе се појави, уверете се дека HDMI конекцијата е правилна.

Theatre режим

(Theatre Mode)

Ако Вашиот ТВ е компатибилен на овој режим, уживајте во квалитетна филмска слика и звук, која се емитува автоматски со притискање на THEATRE.

Гледање DVD со притискање на едно копче

(One-Touch Play)

Со едноставно притискање на ONE-TOUCH PLAY, ТВ се вклучува на DVD влезен сигнал, и автоматски започнува репродукцијата на дискот.

Репродукцијата со еден допир работи кога:

- ќе притиснете [ONE TOUCH PLAY] додека е отворено лежиштето на дискот, и [DVD] се појавува на предниот панел.
- Затворете ја фиоката за дискот.
- Ќе притиснете DVD TOP MENU/DVD MENU и [DVD] ќе се појави на предниот панел.
- ќе селектирате “DVD” функција со притискање FUNCTION +/- и [DVD] ќе се појави на предниот панел.

- One-Touch Play не работи кога ќе притиснете [DVD].

Системот и ТВ работат на овој начин (пр.):

Овој систем	ТВ
Се вклучува (Ако не е вклучен.)	Се вклучува (Ако не е вклучен.)
↓	↓
Активира “DVD” функција.	Активира HDMI влез.
↓	↓
Започнува репродукција на дискот со звук.	Мин. ниво на звук. (Аудио контрола на систем)

Забелешка

- Уверете се дека HDMI конекцијата е правилна, и поставете [CONTROL FOR HDMI] на [ON].
- Зависно од дискот, почетокот на содржината може да не се репродуцира.
- Зависно од дискот, почетокот на репродукцијата може да потрае.